



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 26 јуни 1992
Скопје
Број 39 Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 700
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

758.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА МОТОР- НИТЕ БЕНЗИНИ И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ШТО ГО КОРИСТАТ СТРАНСКИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. Странските правни и физички лица што користат патничко возило, товарно возило или моторен чамец со странска регистрација или изнајмено патничко возило (рент-а-кар) регистрирано во Република Македонија и граѓаните на Република Македонија со престој во странство кои поседуваат возило со странска регистрација можат да набавуваат моторни бензини и дизел гориво со бонови купени во Аутомото сојуз на Македонија по следните цени:

– моторни бензини	– 1 германска марка и 60 фенинга
– дизел гориво	– 1 германска марка и 40 фенинга

2. Одредбите од точката 1 на оваа одлука не се однесуваат на конзуларните и дипломатските претставништва на странските држави, претставништвата на меѓународните организации и нивниот персонал во Република Македонија, странските трговски, сообраќајни, културни и други претставништва, странските дописништва и странците, странски дописници, односно постојани дописници на странските дописништва.

3. Оваа одлука ќе се применува од 14 јуни 1992 година од 00,1 часот.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1947/1
12 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

759.

Врз основа на член 34-а од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85, 7/88, 51/88, 41/89, 47/90, 11/91, 55/91 и 7/92), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешни ра-

боти на граничните премини утврдена во Тарифниот број 6 од Тарифата на административни такси се менува и изнесува:

1. За државјани на Република Македонија:	
а) за дозвола на движење и задржување на граничен премин	ден. 520
б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	“ 520
2. За странски државјанин:	
а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во Република Македонија или за еден транзит	“ 9.000
б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по	“ 4.200
в) за туристичка пропусница	“ 780
г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин	“ 780
д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин	“ 780
ѓ) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	“ 1.040

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1813/1
14 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

760.

Врз основа на член 49 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕС-ЦЕН- ТАР ЗА РАБОТА НА СТРАНСКИ НОВИНАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија основа Меѓународен прес-центар (МПЦ).

Меѓународниот прес-центар се формира со цел да ги пружа сите неопходни услови на странските новинари – дописници кои известуваат од Скопје за секојдневниот на Република Македонија.

2. Меѓународниот прес-центар се основа во зградата на Клубот на пратениците на Македонија во Скопје, а за таа намена ќе се адаптираат салата од левата страна на влезот на Клубот, „билијард“ салата, а за прес конференции, камерни настапи, промоции, предавања и други активности ќе се реновира и повремено ќе се користи и кино салата на Клубот.

За потребите на раководството на Меѓународниот прес-центар се обезбедуваат две канцеларии во Клубот.

3. Средства за оваа намена обезбедени се од Буџетот на Република Македонија за 1992 година во износ од 20.000.000 денари.

4. Работите на реновирањето на просториите наменети за Меѓународниот прес-центар започнуваат веднаш.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2011/1
19 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

761.

Врз основа на член 10, став 2 од Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 21/91 и 15/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

1. Се дава согласност за доделување на градежно неизградено земјиште со непосредна спогодба за изградба на хотел де лукс, на Претпријатието за финансирање, проектирање и градежништво „Ото Ташковик“ Д.О.О. – Скопје.

Согласноста се дава за доделување на градежно земјиште што претставува градежна парцела формирана од КП бр. 7675/2, КП бр. 7678, КП бр. 7680, КП бр. 7681, КП бр. 7682/2, КП бр. 7692/2, КП бр. 7693/2, КП бр. 7700/2, КП бр. 6421/3, КП бр. 6578/3, КП бр. 7739/2, КП бр. 7740, КП бр. 7741/2, КО Скопје, во вкупна површина од 8.145 м² според Извод од Урбанистичкиот план на град Скопје, бр. 11/92, од 2.03.1992 година.

2. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1538/1
17 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

762.

Врз основа на член 10, став 2 од Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/91 и 15/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

1. Се дава согласност за доделување на градежно неизградено земјиште за изградба на угостителско – туристички објект со непосредна спогодба на АД – Ексклузивен клуб „Елен Камен“ – Скопје.

Согласноста се дава за доделување на градежно земјиште што претставува градежна парцела формирана од делови од КП број 774/1, 764/1, 766, 769, 770, 768, 772 и 773, сите во КО Калишта, во вкупна површина од 12.220 м², според Извод од основниот урбанистички план за крајбрежниот простор – Струга УП. бр 13-сл/1, од 19.05.1992 година.

2. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1737/1
17 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

763.

Врз основа на член 16 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, бр. 46/89 и 36/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДЕН ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТ – ЗЕМЈЕН НАВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ

I. Се утврдува дека е од општ интерес изградбата на водостопански објект – земјен наводнителен канал на катастарската парцела КП бр. 567, КО Мојанци, Општина Кочани.

II. Составен дел од Одлуката е експропријациониот елаборат за изградба на земјен наводнителен канал со податоци за катастарската парцела на која ќе се гради наводнителниот канал, издаден од Републичката геодетска управа – Одделение за премер и катастар за општина Кочани, а се наоѓа во Министерството за финансии.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1740/1
17 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

763-а

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“, број 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.6.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА И СЕРВИС ЗА ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА НА МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-26 СКОПЈЕ-ОХРИД, ДЕЛНИЦА ИЗВОР-БОТУН, ЛЕВО НА КМ. 145+800, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се определува локација за изградба на бензинска пумпа и сервис за поправка на возила на магистралниот пат М-26 Скопје-Охрид, делница Извор-Ботун, лево на км. 145+800, на подрачјето на општината Охрид, чиј инвеститор е Претпријатието за трговија и земјоделство „Октан“ од Охрид и се определува земјиштето што му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог (ситуација во М 1:250), кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1774/1
17 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

764.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/92), а во врска со член 41, став 2 од Законот за системот на финансирањето на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91, 55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Република Македонија се дава позајмица во износ од 9.080.000 денари на собранијата на општините:

– Штип	2.790.000
– Делчево	3.000.000
– Демир Хисар	670.000
– Пробиштип	835.000
– Македонски Брод	1.785.000

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање до 15.08.1992 година.

3. За користењето и враќањето на позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу собранијата на општините на кои им е дадена позајмица и министерот за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1861/1

17 јуни 1992 година

Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

765.

Врз основа на Заклучокот на Владата Република Македонија број 23-1481/1 од 7.05.1992 година, Комисијата за политички систем на Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.06.1992 година, го утврди пречистениот текст на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.

Пречистениот текст на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ги опфаќа Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/91), Одлуката за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/91), Одлуката за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/91), Одлуката за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/92) и Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/92), во кои е означен и денот на нивното влегување во сила.

Бр. 23-1481/2

12. јуни 1992 година

Скопје

Претседател на Комисијата
за политички систем,
д-р Љубомир Фрчкоски, с.р.

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник, во согласност со Уставот на Република Македонија и со Законот за Владата на Република Македонија и други закони, поблиску се утврдува внатрешната организација и се уредува начинот за работење на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: **Влада**) и на нејзините работни тела, начинот на остварување на односите на Владата со Собранието на Република Македонија и другите органи, односите и соработката на Владата со други организации, како и други прашања од значење за работата и организацијата на Владата.

Член 2

Заради остварување на своите функции и задачи, Владата донесува програми и планови за својата работа.

Член 3

Одредбите на овој Деловник соодветно се применуваат и при работа на Владата во случај на постоење на воена или вонредна состојба, ако со овој Деловник или со друг општ акт не е поинаку уредено.

1. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА И СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА

1.1. Претседател на Владата

Член 4

Претседателот на Владата:

- свикува седници на Владата и на нив претседава;
- ги потпишува прописите и други акти што ги донесува Владата и се грижи за нивно спроведување;
- обезбедува колективна работа и го насочува дејствувањето на Владата во целина и на нејзините членови;
- остварува соработка на Владата со другите органи на Републиката по прашањата од заеднички интерес;
- презема мерки за спроведување на заклучоците на Владата;
- се грижи за извршување на Програмата и на плановите за работа на Владата;
- одлучува за одржување на состаноци, советувања во врска со разгледување на прашања во надлежност на Владата;
- го известува Претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија за прашањата од остварувањето на политиката за извршувањето на законите и другите прописи на Собранието;
- врши и други работи во согласност со Уставот, законот и со овој Деловник.

Член 5

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот на Владата го заменува потпретседателот на Владата, според редоследот што ќе го утврди претседателот на Владата.

Член 6

На претседателот на Владата во вршењето на неговите права и должности му помагаат потпретседателите на Владата.

Претседателот на Владата може да им довери на потпретседателите на Владата вршење на одделни работи што произлегуваат од неговата надлежност.

Потпретседателите на Владата се грижат за извршување на работите од надлежност на Владата и ја координираат работата на органите на управата по одделни прашања за кои ќе ги задолжи Владата.

1.2. Членови на Владата (министри)**Член 7**

Членовите на Владата имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Владата, да предлагаат претресување на одделни прашања од надлежност на Владата, да учествуваат во претресувањето и одлучувањето за прашања за кои се расправа на седници на Владата, да даваат иницијатива за подготвување на закони и други прописи кои ги предлага Владата и прописи и други акти што ги донесува Владата, да бидат во тек со подготвувањето на одделни материјали и да бидат запознати со можните решенија и алтернативи, да и предлагаат на Владата утврдување на начелни ставови и насоки за работата на органите на управата, да учествуваат во работата на телата на Владата во кои се членови и да вршат други работи од надлежност на Владата во согласност со Уставот, Законот, овој Деловник и Заклучоците на Владата.

Членовите на Владата имаат право, во согласност со овој Деловник, да учествуваат и во работата на работните тела на Владата во кои не се членови и да изнесуваат мислења и предлози за прашања за кои се расправа на седниците на тие работни тела.

Секој член на Владата има право да бара Владата да заземе став по прашање од значење за спроведување на утврдената политика за извршување на законите и другите прописи и општи акти.

Член 8

Членот на Владата, кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седница на Владата, е должен преку секретарот на Владата за тоа благовремено да го извести претседателот на Владата.

Министерот, кој од оправдани причини подолго време е спречен да присуствува на седници на Владата е должен да побара одобрение за отсуство од седниците. По тоа барање Владата одлучува без расправа.

Член 9

Член на Владата има право и должност, во согласност со овластувањата, насоките и ставовите на Владата, да ја претставува Владата во Собранието.

Членовите на Владата, по овластување на Владата, ја претставуваат Владата пред други органи, организации и заедници и на јавни, културни и други манифестации.

Член 10

Владата му дава насоки и утврдува ставови за работа на членот на Владата што ќе го определи да ја претставува.

Секој член на Владата е лично одговорен за својата работа и за работата на Владата во согласност со своите права и должности.

Членот на Владата е одговорен за застапување и спроведување на ставовите на Владата, а должен е да ја известува Владата за извршување на сите работи што таа му ги доверила.

Член 11

Членовите на Владата што раководат со министерствата се одговорни за спроведувањето на начелните ставови на Владата во работата на тие органи и за навремено покренување пред Владата на прашања од надлежност на Владата што спаѓаат во областа за која е основано министерството.

Членовите на Владата кои раководат со министерствата се должни, по своја иницијатива или по барање на Владата да ја известуваат Владата за состојбата во областа за која е основан органот со кој раководат за спроведувањето на политиката и за извршувањето на прописите во таа област, како и за извршувањето на заклучоците на Владата и на другите задачи што им ги доверила Владата.

Член 12

Членот на Владата, во согласност со Законот е должен да ја чува државната, службената, воената и деловната тајна (тајна).

Како тајна се сметаат податоците што членот на Владата ќе ги дознае на седницата на Владата или на седницата на неговото работно тело во врска со прашањата за кои на седницата се расправа.

За тајна се сметаат и сите материјали што им се упатуваат на Владата и на работните тела, а кои како такви се означени од подготвачот или предлагачот на материјалот.

Член 13

Претседателот, потпретседателите и членовите на Владата уживаат имунитет од денот на изборот до денот на разрешувањето од должноста член на Владата.

За нивниот имунитет одлучува Владата.

Член 14

Член на Владата не може да биде притворен без одобрение од Владата, ниту, доколку се повикува на имунитет, против него може да се поведе кривична постапка, без одобрение од Владата. Членот на Владата може да биде притворен без одобрение од Владата само доколку е затечен во вршење кривично дело, за кое е пропишана казна затвор во траење подолго од 5 години.

Член 15

По барање од надлежниот орган за спроведување на постапка, Владата одлучува дали ќе даде или нема да даде одобрение за поведување кривична постапка или за продолжување на истрагата, односно согласност за притворање или задржување во притвор на член на Владата.

По примениот извештај за поведената кривична постапка против член на Владата кој не се повикал на имунитет, Владата може да го воспостави имунитетското право на членот на Владата, доколку тоа е потребно поради вршење на неговата функција.

За работите од ставовите 1 и 2 на овој член, Владата одлучува на првата наредна седница по примањето на барањето односно извештајот.

За одлуките од ставовите 1 и 2 на овој член, Владата ќе го извести надлежниот орган заради постапување според прописите.

Член 16

На членовите на Владата им се издава легитимација.

Покрај податоците за идентитетот на членот на Владата, легитимацијата ги содржи и имунитетските и други права на членот на Владата што тој може да ги оствари врз основа на легитимацијата.

Легитимациите на членовите на Владата ги потпишува претседателот на Собранието на Република Македонија.

1.3 Секретар на Владата

Член 17

Владата именува секретар.

Секретарот на Владата му помага на претседателот на Владата во подготовките и организирањето на седниците на Владата, учествува во работата на седниците на Владата без право на одлучување и врши други работи утврдени со овој Деловник или што ќе му ги довери Владата или претседателот.

Член 18

Секретарот има заменик што го именува Владата.

Заменикот на секретарот на Владата му помага во вршењето на работите на секретарот на Владата и го заменува во случај на негова отсутност или спреченост.

Член 19

За својата работа и за работата на Стручната служба на Владата, секретарот и заменикот и одговараат на Владата.

Член 20

Секретарот на Владата, во согласност со упатствата на претседателот на Владата, ги врши работите во врска со подготвувањето на седниците на Владата, се грижи за обезбедување и доставување на материјалите потребни за работа на Владата и на нејзините работни тела, за доставување на Заклучоците на Владата до надлежните министерства и до другите органи и организации, за извршување на обврските на Владата спрема Собранието на Република Македонија и за обезбедување услови за работа на работните тела на Владата, за организирање и обезбедување на законитото и ефикасно извршување на работата на Стручната служба.

Секретарот на Владата му помага на претседателот на Владата во врска со спроведувањето на овој Деловник.

Секретарот на Владата може да биде избран како член во работните тела на Владата.

Секретарот донесува стручни упатства и други акти со кои го уредува начинот на работата на Стручната служба на Владата и одлучува во согласност со закон, за правата, должностите и одговорностите на работниците во вршењето на Службата.

Член 21

Секретарот на Владата раководи со Стручната служба на Владата и се грижи за унапредување на нејзината организација и методот на работа.

За работата на Стручната служба секретарот е одговорен пред Владата.

2. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА

2.1 Работни тела на Владата

Член 22

За разгледување на прашања од нејзина надлежност, за давање мислења и за подготвување предлози за одделни прашања, Владата образува работни тела.

Работните тела на Владата се образуваат како постојани и повремени.

Во разгледувањето на прашањата од надлежност на Владата, работните тела обезбедуваат соработка и усогласување на мислењата на министерствата и дру-

гите органи на управата и управни организации и покренуваат иницијатива за донесување на определени акти и преземање на соодветни мерки за прашања од надлежност на Владата.

Член 23

Постојани работни тела на Владата се: комисиите и посебните комисии на Владата.

Постојаните работни тела на Владата се образуваат и нивниот делокруг и начин на работа се утврдуваат со овој Деловник.

Со одлука на Владата можат да се укинуваат постојаните работни тела образувани со овој Деловник и да се менуваат нивниот делокруг и задачи.

Член 24

Заради обезбедување организирано учество на заинтересираните органи, организации и поединци во претходното разгледување на одделни прашања од нејзина надлежност, Владата образува стручни совети како постојани консултативни тела и тоа:

- правен совет; и
- економски совет.

Стручните совети од став 1 на овој член на барање на Владата, органите на управата или по сопствена иницијатива, разгледуваат определени, правни, економски и други прашања од надлежност на Владата, односно од надлежност на органите на управата и даваат стручно мислење.

Член 25

Правниот совет особено: разгледува прашања во врска со остварувањето на начелото на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок; разгледува прашања од изградувањето на правниот систем и републичкото законодавство; правната заштита на сопственоста; управувањето и учеството во одлучувањето врз основа на сопственоста на трудот и слично.

Член 26

Економскиот совет особено: разгледува прашања од остварувањето на начелото на слободата на пазарот и претприемништвото; разгледува прашања од обезбедувањето на еднаквата правна положба на сите субјекти на пазарот; порамномерниот просторен и регионален развој на Републиката и побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја; учеството на Републиката во меѓународната поделба на трудот и слично.

Член 27

Стручните совети од член 25 и 26 од овој Деловник имаат претседавач – координатор и шест членови.

Членовите на правниот и економскиот совет се избираат од редот на научните и стручните работници.

Член 28

За разгледување на определени прашања од својата надлежност, Владата може со одлука да образува повремени работни тела.

Со актот за образување на овие тела се определуваат нивните задачи, начинот на работата и составот.

Во итни случаи, работни групи за извршување на определени задачи и за давање мислења и предлози на Владата, може да образува претседателот на Владата, за тоа, тој ја известува Владата на првата наредна седница.

Член 29

Владата ги има следниве комисии:

1. Комисија за прашања од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи.

2. Комисија за прашањата на стопанскиот систем, планирањето и општествено-економскиот развој.
3. Комисија за прашања за тековната-економска и социјална политика.
4. Комисија за политички систем.
5. Комисија за прашања од областа на општествените дејности (јавни служби)
6. Комисија за кадровски и административни прашања.

Член 30

Комисијата за прашања од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи, разгледува прашања во врска со спроведувањето на политиката за извршување на законите, другите прописи и општи акти на Собранието и на Владата од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи и и предлага на Владата соодветни мерки што обезбедуваат постапување на органите на управата и другите организации по прашањата од овие области; ги разгледува прашањата во врска со организирањето и спроведувањето на подготовките од областа на одбраната на Владата, министерствата, другите органи на управата и управните организации.

Член 31

Комисијата за прашања на стопанскиот систем, планирањето и општествено-економскиот развој ги разгледува прашањата што се однесуваат на развојната политика и мерките за нејзина реализација; поттикнувањето на економскиот напредок и за порамномерниот просторен и регионален развој, како и за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја; научниот и технолошкиот развој; утврдување на материјалните, енергетски и другите биланси; уредувањето на системските прашања во областа на стопанскиот систем, финансите, даночната политика, економските односи со странство, урбанизмот, банкарството, кредитно монетарната, девизната и царинската политика, кредитните односи со странство, пазарот и цените, јавната потрошувачка, техничката култура и слично и и дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност.

Член 32

Комисијата за прашања на тековната-економска и социјална политика, преку анализи, осврти и информации ги разгледува прашањата во врска со остварувањето на политиката за извршување на законите и другите прописи на Собранието и на Владата; ја следи материјалната положба на стопанството, јавната потрошувачка преку донесување и извршување на Републичкиот буџет, програмите за финансирање на одделни дејности и намени од интерес на Републиката, јавните служби од материјалното производство, вработеноста и вработувањето, станбено-комуналните работи, заштитата и унапредувањето на човековата околина, животниот стандард, туризмот, имотно-правните односи и и дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност.

Член 33

Комисијата за политички систем ги разгледува прашањата што се однесуваат на функционирањето на парламентарната демократија и владеењето на правото; изградувањето на правниот систем и републичкото законодавство; разгледува прашања од областа на внатрешните работи, одбраната, правосудството и правосудниот систем; прашања од информативниот систем; организацијата, функционирањето на државните

органи, како и други прашања од овие области и и дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзина надлежност.

Член 34

Комисијата за прашања од областа на општествените дејности (јавни служби), ги разгледува прашањата во врска со образованието, науката, уметноста, културата, спортот, здравствената заштита, социјалната сигурност и социјалното осигурување, посебната заштита на децата, здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, социјалната заштита на борците, воените инвалиди и цивилните жртви од војната, организацијата и условите за работа во овие области и стручното усовршување на работниците во мир, како и други прашања од интерес за развојот на овие области и и дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзина надлежност.

Член 35

Комисијата за кадровски и административни прашања ги разгледува прашањата од областа на кадровската политика од надлежност на Владата; и дава мислења на Владата односно поднесува предлози до Владата за именување, назначување или разрешување од должност на функционери и раководни работници и индивидуални раководни органи на јавни претпријатија и работни организации од посебен општествен интерес, што ги именува, односно назначува Владата, или што се именуваат по претходно мислење, предлог или во согласност со Владата; се грижи за спроведување на заклучоците на Владата во врска со кадровската политика; подготвува предлози на решенија што Владата ги донесува во управна постапка, предлози за примање на работа странски државјани или на лица без државјанство во органите на управата; и дава мислења и предлози на Владата по барањата за признавање старосна и семејна пензија според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување; подготвува предлози на решенија за определување личен доход на функционерите и раководните работници што ги именува, односно назначува Владата; ги разгледува прашањата во врска со имунитетските права на членовите на Владата; предлага доделување на одликувања на работниците и функционерите во органите на управата и стручните служби на Владата.

Член 36

Посебни комисији на Владата се:

1. Комисија за прашања на производството и вршење услуги за потребите на одбраната.
2. Комисија за енергија и Вардарски слив.
3. Комисија за станбени прашања.
4. Комисија за иселенички прашања.
5. Комисија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 37

Комисијата за прашања на производството за потребите на одбраната го разгледува планирањето и развојот на производството за вооружување и воена опрема во мир; планирањето и оспособувањето на основните и дополнителните капацитети наменети за производство за вооружување и воена опрема во војна, како и на производството на лекови, санитарски материјали и други производи, опрема и услуги за потребите на одбраната.

Член 38

Комисијата за енергија и Вардарскиот слив ги разгледува прашањата што се однесуваат на: потребите и

можностите на Републиката за развој и применување на сите видови енергија, како и заштитата од јонизирачки зрачења; програми и планови за развој на енергетиката во Републиката, состојбата и плановите за истражување на сите видови енергенти, научно истражувачки и истражувачко-развојни програми и проекти од областа на енергетиката; програми за оспособување на научни и стручни кадри; иницирање на закони и други прописи; договори за развој и користење на нуклеарна енергија; изградба и користење на нуклеарни капацитети и други видови енергија; интегралниот развој, користењето и заштитата на водите, просторот и природните богатства во сливот на реката Вардар, определувањето на условите за издавање на концесии за виталните објекти во сливот на реката Вардар и во енергетиката; меѓународното значење на реката Вардар; во врска со тоа остварува соработка со соодветните органи, организации и институции во Републиката и и дава мислење и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност.

Член 39

Комисијата за станбени прашања ги врши работите во врска со купувањето и изградбата на станови и доделувањето на станови на користење на функционерите, раководните работници и работниците во министерствата, другите органи на управата, управните организации и правосудните органи, остварување на правата и обврските што произлегуваат од користење на стан, доделување на станови за службени потреби и доделувањето на кредити за станбена изградба на функционерите во органите на управата и правосудните органи и по овие прашања дава мислења и предлози во Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност.

Член 40

Комисијата за иселенички прашања ги разгледува прашањата што се однесуваат на: грижата на Република Македонија за работните луѓе на привремена работа во странство за иселениците од Македонија и припадниците на македонскиот народ што живеат во другите земји како национално малцинство; потребите за што поефикасно остварување на реинтеграција и репатријација на повратниците и иселениците; материјалното и друго обезбедување на одредени категории повратници и иселеници, како и за други лица за кои дава согласност за прифаќање, помагање, поттикнување и следење на остварувањето на програмите во општините во врска со создавањето конкретни услови за реализација на повратната политика; договорите со кои се воспоставуваат материјалните обврски на Републиката, а кои се однесуваат на повратниците и иселениците и во врска со тоа соработува со соодветните органи и организации во Републиката; по овие прашања и дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност.

Член 41

Комисијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ги разгледува условите и начинот за трансформација на општествената сопственост; предлага законски и други мерки за нејзино реализирање; разгледување анализи на претпријатијата опфатени со програмите за трансформација на сопственоста; дава мислење за развојните програми кои се кандидати за финансирање од Републичкиот фонд за развој; ја разгледува Годишната програма, финансискиот план за работа на Агенцијата за реструктурирање и развој; ја оценува работата на Републичкиот фонд за развој и Агенцијата за реструктурирање и развој и врши други работи од нејзината надлежност.

Член 42

Постојаните работни тела на Владата имаат претседател и најмалку четири члена.

Претседателот и членовите на работните тела се избираат за период за кои што е избрана Владата.

Претседателот и членовите на работните тела може да бидат разрешени и пред истекот на времето за кои е избран.

Претседателите на работните тела се именуваат од редот на членовите на Владата, а членовите на работните тела се именуваат од редот на членовите на Владата и други функционери, а во работата на работните тела учествуваат и претставници на одделни органи, организации, јавни, културни и научни работници, без право на изјаснување, а кои претставници ги утврдува претседателот на работното тело.

Член 43

Работното тело, на првата седница, од редот на своите членови определува заменик на претседателот кој го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсутност.

2.2 Начин на работа на работните тела

Член 44

Работните тела на Владата работат на седница.

Седниците на работните тела се јавни.

Претседателот на работното тело се грижи за организирање и подготвување на седниците на работното тело, свикува седница на телото, претседава на седниците, предлага дневен ред, и се грижи за остварување на заклучоците на работното тело.

Претседателот на работното тело ги свикува седниците по своја иницијатива, по предлог од член на работното тело, врз основа на заклучок на работно тело или на Владата, по барање од претседателот на Владата или по предлог од друго работно тело на Владата.

Работните тела меѓусебно соработуваат заради разгледување на прашањата од заеднички интерес.

Член 45

Работните тела соработуваат меѓусебно.

Работните тела можат да одржуваат заеднички седници заради разгледување на прашања од заеднички интерес или заради усогласување на ставови.

Заедничките седници на две или на повеќе работни тела ги свикуваат договорно претседателите на тие тела.

Член 46

Поканата за седници на работното тело и материјалите за дневниот ред на седницата се доставуваат и до Секретаријатот за законодавство.

Во случај на спреченост или отсутност на член на работното тело што раководи со министерство, друг орган на управата или со управна организација, во работата на работното тело учествува неговиот заменик, а во исклучителни случаи – потсекретарот или помошникот.

За времето на одржување на седницата на работното тело и за предлогот на дневниот ред на седницата, се известуваат и претставниците на изготвувачите на материјалите што се разгледуваат на седницата.

Член 47

Материјалите за седниците на работните тела, во кои учествуваат и претставници од член 42 од овој Деловник, се доставуваат според прегледот (списокот) на претставниците, утврдени од претседателот на работното тело.

Член 48

Претседателот на работното тело може, по предлог од предлагачот на материјалот или по своја иницијатива, на седницата на работното тело да повика и претставници на заинтересираните органи и организации и здруженија, како и стручни лица, заради давање мислења по прашањата што се на дневен ред на седницата.

Со поканата се доставуваат и материјалите што се однесуваат на соодветните точки од дневниот ред.

Член 49

Дневниот ред на седницата на работното тело се утврдува на почетокот на седницата. Во дневниот ред се внесуваат и сите прашања што ги предложил претседателот на Владата.

Иницијатива за внесување на одделни прашања во предлогот на дневниот ред на седницата на работното тело можат да дадат и другите работни тела на Владата, Владата, органите на управата и организациите, институциите, претпријатијата и општините.

Член 50

Претставникот на изготвувачот на материјалот присуствува на седницата на работното тело на кое се разгледува материјалот на изготвувачот; доколку не е присутен на седницата, работното тело може да го одложи разгледувањето на материјалот.

Кога изготвувачот е министерството, друг орган на управата или управната организација, на седницата на работното тело присуствува функционерот кој раководи со тој орган или неговиот заменик односно раководен работник од органот, кој е овластен во име на органот да се изјаснува за ставовите на работното тело и да прифаќа обврски во име на органот.

Кога изготвувачот е друг орган или организација, на седницата на работното тело присуствува овластен претставник од тој орган односно организација.

Член 51

Материјалите на седниците на работните тела се доставуваат најдоцна пет дена пред одржувањето на седницата на работното тело.

Материјалите примени за седница на Владата, работните тела ги разгледуваат најдоцна три дена пред одржувањето на седницата на Владата.

Овие рокови не се однесуваат на материјалите што се разгледуваат по итна постапка.

Член 52

Работното тело може да одржува седница и да разгледува прашања од својот делокруг ако на седницата присуствува мнозинството од вкупниот број членови на телото.

Работното тело одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, а може да одлучува и со посебно мнозинство.

Член 53

Работните тела и поднесуваат писмени извештаи на Владата, со мислења и предлози по разгледаните материјали.

Претседателот на работното тело, по завршувањето на претресот по одделен материјал, го формулира ставот на телото по материјалот и по предложените мерки и заклучоци во него, како и заземените ставови и предлози на заклучоците што ќе и бидат предложени на Владата на усвојување.

Ако претставникот на предлагачот на материјалот не се согласи односно не ги прифати заклучоците на телото за преработување на материјалот, во извештајот на телото посебно се изнесуваат причините врз кои се засновуваат ставовите на предлагачот.

Извештајот на работното тело се доставува до членовите на Владата заедно со поканата за седница на Владата, на која ќе се разгледуваат тие материјали, а најдоцна еден ден пред одржувањето на седницата на Владата.

Ако се работи за материјал што се разгледува по итна постапка и ако поради тоа работното тело немало можност да достави извештај во рокот од претходниот став, извештајот може да се достави до почетокот на седницата на Владата или работното тело може да го овласти претседателот на работното тело да поднесе усмен извештај на седница на Владата.

Член 54

По исклучок работното тело може да одлучи да одржи седница на која можат да присуствуваат само членови на тоа тело.

Претседателот на работното тело го известува претседателот на Владата за членот на тоа тело кој повеќе од пет пати едно по друго неоправдано отсутствувал од седниците на телото. Телото може да предложи Владата да го разреши тој член и на негово место да избере друг член.

Член 55

За проучување на одделни прашања од својот делокруг и за составување на извештај од тие прашања, работните тела можат да формираат работни групи. Членовите на овие работни групи се определуваат од редот на членовите на работното тело, од редот на научните, стручните и јавните работници и претставници на органите на управата и управните организации

Член 56

За работата на работното тело се грижи секретарот на работното тело.

2.3. Одлучување во управна постапка во втор степен

Член 57

За решавање во управна постапка во втор степен, Владата ги образува следните комисии:

1. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на одбраната, внатрешните работи, правосудството и управата.

2. Комисија за решавање на управни работи во втор степен во областа на стопанството.

3. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на урбанизмот и градежништвото.

4. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на сообраќајот, врските и екологијата.

5. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на образованието, науката, културата и физичката култура, архивската дејност, информирањето, здравството и социјалната заштита.

6. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството.

7. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на премоерот, катастарот и запишување на правата на недвижностите.

8. Комисија за решавање на управни работи во втор степен за доделување на градежно земјиште.

9. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на имотно-правните работи.

10. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на девизните, надворешно-трговските и царинските прекршоци, и

11. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на приредување игри на среќа и забавни игри на автомати.

Член 58

Комисиите што одлучуваат во управна постапка во втор степен се составени од претседател и двајца членови.

Членовите на овие комисии се променливи.

Претседателот на комисијата се именува од редот на членовите на Владата или од раководните работници на Стручната служба на Владата.

3. СЕДНИЦИ НА ВЛАДАТА

3.1. Подготвување на материјали за седниците на Владата

Член 59

Материјалите за разгледување на седниците на Владата се изготвуваат и се доставуваат на начин определен со овој Деловник.

Предлог за разгледување материјали за седниците на Владата поднесуваат претседателот на Владата, министерствата, другите органи на управата и управните организации, членовите и секретарот на Владата.

Предлозите за разгледување на материјали на седниците на Владата поднесени од други органи и организации, претходно се упатуваат на мислење на надлежното министерство.

Член 60

Материјалите за разгледување на седниците на Владата ги изготвуваат предлагачите и ги доставуваат до Владата во потребниот број примероци во облик на: предлог за донесување закон, нацрт на закон, предлог на закон, на друг пропис или општ односно поединечен акт, анализа, извештај, информација или друг материјал односно предлог.

Со посебно упатство секретарот на Владата ќе го определи потребниот број примероци и материјали што се доставуваат за седници на Владата.

Член 61

Предлозите на прописите и на другите општи акти што Владата во рамките на своите овластувања ги поднесува на Собранието, предлагачите ги поднесуваат согласно одредбите на овој Деловник и Деловникот на Собранието.

Предлозите на прописите и на другите општи акти што ги донесува, односно утврдува Владата, предлагачите ги поднесуваат до Владата во облик во кој се донесуваат. Предлогот на актот треба да содржи: причините поради кои се предлага донесување на прописот, основните начела врз кои треба да се засноваат основните односи што се уредуваат со законот, начинот на кој се предлага нивното уредување, како и образложение во кое треба да се утврди уставниот, односно законскиот основ за неговото донесување, средствата потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени, како и други околности од значење за прашањата што се предлагаат да се уредат со прописот.

Член 62

Анализите, извештаите и информациите што содржат актуелни прашања што се резултат на остварувањето на законите и другите прописи на Собранието по кои е неопходно Владата да заземе став и другите материјали кои и се предлагаат на Владата, треба да содр-

жат заклучни согледувања во вид на констатации и оценки и предлог на заклучоци.

Предлогот на заклучоците се изготвуваат во облик и содржини во кои треба да ги усвои Владата и содржи конкретни мерки, работни задачи и задолжување на органите и организациите, рокови и упатства за нивно извршување.

3.2. Соработка на министерствата, другите органи на управата и управните организации во изработката на материјалите

Член 63

Министерствата, другите органи на управата и управните организации материјалите што и ги доставуваат на Владата за разгледување, утврдување односно донесување, претходно им ги доставуваат на мислење на заинтересираните органи и организации:

- материјалите што се однесуваат на располагањето со општествените средства и на финансиското работење или со кои се утврдуваат финансиско-материјалните обврски на Републиката, општините и прописите што содржат финансиски одредби на Министерството за финансии;

- материјалите кои обработуваат прашања на казнена политика – Министерството за правосудство и управа;

- материјалите од интерес за одбраната – Министерството за одбрана;

- материјалите од областа на односите со странство – на Министерството за односи со странство;

- предлозите за донесување закон, нацртите и предлозите на законите и другите прописи и општи акти на Секретаријатот за законодавство.

Материјалите по кои не е прибавено мислење во смисла на претходните ставови, нема да се разгледуваат на седница на работните тела и на Владата. По исклучок материјалите од став 1 на овој член, можат да се достават до Владата и без предвидените мислења, ако се работи за прашања што не трпат одлагање. Во тој случај предлагачот ќе ја извести Владата за причините поради кои не ги прибавил мислењата.

Владата претходно одлучува дали ќе ги разгледа материјалите од претходниот став без мислењата на органите и организациите од став 1 на овој член.

Член 64

Предлогот за донесување закон, нацртот односно предлогот на закон или друг материјал изработен од страна на посебна комисија, научна или стручна институција или од одделни стручни и научни работници Владата го упатува на мислење на надлежното министерство и Секретаријатот за законодавство.

За предлогот за донесување закон, нацрт на закон и предлог на закон или на друг општ акт или материјал што на Владата и го доставуваат на мислење, секретарот на Владата, пред одржувањето на седниците на работните тела на Владата, обезбедува мислење на соодветните министерства, други органи на управата и управните организации.

Член 65

Министерствата, другите органи на управата и управните организации се должни своите мислења на предлагачот да му ги доставуваат писмено, по правило, во рок од 10 дена сметано од денот на приемот на материјалот односно на предлогот, а за поважни системски закони – во рок од 15 дена од денот на приемот на материјалот односно предлогот.

Органите и организациите од претходниот став се должни да го достават мислењето до предлагачот од-

носно до Владата и во пократок рок, кога се во прашање материјали за кои треба итно да се заземе став или да се донесе одлука.

3.3. Доставување на материјали

Член 66

Материјалите за седниците на Владата предлага- чите ги доставуваат преку секретарот на Владата, а во придружното писмо означуваат дали материјалот се поднесува за разгледување на седницата на Владата или за информирање на членовите на Владата; дали се да- дени мислењата предвидени во член 64, дали се извр- шени консултации и со кои органи и организации.

Член 67

На материјалите од доверлива природа, предлага- чот, со посебна ознака на насловната страница, го озна- чува видот и степенот на тајноста.

Материјалите од став 1 на овој член се доставуваат до Владата на начин и според постапка утврдена со прописите за спроведување на мерките за безбедност и заштита на тајноста.

За строго доверливите материјали и за материја- лите што претставуваат државна тајна, во Владата се води посебна евиденција и со нив се постапува во со- гласност со посебно упатство на секретарот на Вла- дата.

Член 68

Материјалите што се однесуваат на системски или на други поважни прашања, предлагачите ги доставу- ваат до Владата најдоцна 15 дена, а другите материјали најдоцна 8 дена пред денот на одржувањето на седни- цата на Владата на која треба да се разгледуваат.

По исклучок, предлагачите можат да бараат од- делни прашања да се стават на дневен ред на седницата и то нејзиното свикнување, ако тие, според нивниот ка- рактер, не трпат одлагање. Во тој случај, предлагачот е должен материјалот, со посебно образложение, да го достави до Владата најдоцна 3 дена пред денот на одр- жувањето на седницата.

3.4. Свикнување на седниците и утврдување на дневниот ред

Член 69

Седниците на Владата ги свикнува претседателот на Владата по сопствена иницијатива, по предлог на Прет- седателот на Републиката и на претседателот на Собра- нието или по барање од најмалку 5 членови на Владата.

Член 70

Предлогот на дневниот ред за седниците на Вла- дата го утврдува претседателот на Владата. Претседа- телот на Владата ќе го одложи разгледувањето на опре- делен материјал од седницата на Владата, ако утврди дека не е изготвен во согласност со овој Деловник.

Секретарот на Владата го известува предлагачот за причините поради кои се одлага разгледувањето на материјалот од претходниот став за седницата на Вла- дата.

Ако се работи за материјал за чија содржина и заклучоци претходно е постигната согласност со над- лежните и заинтересираните органи и организации или за материјал кој според својата природа не бара прет- ходно разгледување од работните тела на Владата или е од таква природа што налага итно разгледување, прет- седателот на Владата може таквиот материјал да го внесе во предлогот на дневниот ред за седница на Владата и без претходно разгледување од страна на работните тела на Владата.

Член 71

За денот, местото и времето на одржувањето на седницата на Владата, секретарот на Владата писмено ги известува членовите на Владата.

Со известувањето за одржување на седницата на Владата, на членовите на Владата им се доставуваат предлогот на дневниот ред и материјалите предложени за дневниот ред за седницата на Владата.

По исклучок, во случај на итност, седницата на Владата може да се свика усно, без наведување на пред- лог на дневниот ред и без доставување на материјали.

Член 72

Покана за седница на Владата, заради учество во работата на Владата им се доставува и на други функци- онери кои раководат со другите органи на управата и управни организации, кога на дневен ред на седницата на Владата се материјали што се однесуваат на пра- шања од делокругот на работа на соодветниот орган на управата и управна организација како и на Секретари- јатот за законодавство. Со поканата, на тие функци- онери им се доставуваат и материјалите што се однесу- ваат на соодветната точка од дневниот ред.

Функционерите од претходниот став присуству- ваат на седница на Владата само за време на разгледу- вањето на материјалот за кој им е доставена покана заради учество во работата на Владата.

Кога тоа ќе го одобри секретарот на Владата, на седницата на Владата присуствуваат и одделни функци- онери и работници во Стручната служба на Владата кои вршат определени задачи во врска со работата на седницата на Владата.

Член 73

Поканата за седница на Владата и предлогот на дневниот ред се доставуваат најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 74

Член на Владата кој е спречен да присуствува на седницата на Владата може своето мислење и предлози по материјалите што се на дневен ред на седницата да ги достави до секретарот на Владата писмено, пред почетокот на седницата.

Правата од ставот 1 на овој член ги имаат и функ- ционерите од став 1 на член 72 од овој Деловник во поглед на материјалите за кои им се доставува покана заради учество во работата на Владата.

3.5. Работа и одлучување на седниците на Владата

Член 75

Претседателот на Владата ја отвора седницата.

Владата, по утврдувањето на дневниот ред на сед- ницата, што го предлага претседателот на Владата, пристапува кон усвојување на записникот од претход- ната седница на Владата.

Членовите на Владата имаат право да ставаат забе- лешки на записникот.

Записникот го потпишуваат претседателот, од- носно потпретседателот на Владата што претседавал на седницата и секретарот на Владата.

Член 76

Владата работи врз основа на утврдениот дневен ред.

За секоја точка од дневниот ред се отвора претрес.

На почетокот на претресот претставникот на предлагачот, по барање од претседателот на Владата, може да даде кратко усно образложение по материјалот.

Претседателот на Владата може да го ограничи времето на излагањето и дискусиите по одделни материјали.

Член 77

Владата може да одлучи за начелните и други општи прашања од нејзината надлежност да се води начелен претрес.

Предлогот за донесување закон, нацрт на закон и предлог на закон, односно на друг пропис, или општ акт по правило, претходно се претресува во начело, а потоа и по нивната содржина.

Член 78

Право да учествуваат во претресувањето и одлучувањето за прашањата што се на дневен ред на седницата имаат членовите на Владата.

Право да учествува во претресот на Владата има и секретарот на Секретаријатот за законодавство, без право да одлучува.

Право да учествува во претресот, кога заменикот на министерот е спречен да учествува на седница на Владата, има, но со посебно одобрение на претседавачот на седницата, потсекретарот или помошникот на министерот.

Другите функционери можат да учествуваат во претресот на седниците на Владата по материјалите што тие ги поднеле.

Функционерите од ставовите 2 и 3 на овој член можат, по одобрување на претседавачот на седницата на Владата да учествуваат во претресот и по другите прашања од дневниот ред на седницата на Владата.

Член 79

По завршувањето на претресот по секое прашање за кое е расправано на седницата, Владата врз основа на предлозите содржани во материјалот и во извештаите на работните тела и предлозите усвоени на седницата, донесува заклучоци.

Заклучоците од претходниот став ги формулира претседателот на Владата.

Владата може, заради формулирање на заклучоците, да образува работна група од членови на Владата и од функционери кои раководат со органите на управата или да определи, тоа да го сторат едно или повеќе работни тела на Владата, во согласност со начелните ставови утврдени од Владата.

Заклучоците од претходниот став ги утврдува Владата на првата наредна седница, а заклучоците што се од итен карактер, се утврдуваат на истата седница на Владата.

Член 80

Заклучоците на Владата ги извршуваат министерствата, другите органи на управата и управните организации.

Владата може да го довери извршувањето на одделни заклучоци на свое работно тело, на член на Владата и на секретарот на Владата.

Заклучоците на Владата, како и изменувањата што ќе настанат при усвојувањето на записникот, секретарот на Владата ги доставува до соодветните министерства, другите органи на управата и управните организации на кои се однесуваат.

Член 81

Одлуките, односно заклучоците на Владата ги формулира претседателот на Владата.

3.6. Записник и стенографски белешки

Член 82

За работа на седницата на Владата се води записник.

Записникот го содржи дневниот ред на седницата, името на претседавачот на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на Владата, имињата на функционерите кои по покана присуствуваат на седницата и заклучоците донесени по одделни точки од дневниот ред.

Секој член на Владата и друг функционер од член 72 став 1 од овој Деловник кој присуствувал на седницата, има право да бара неговите изјави и предлози да се внесат во записникот.

Заклучоците на Владата по прашањата од делокругот на одделни органи на управата се доставуваат до функционерите кои раководат со органот веднаш по усвојувањето на записникот од седницата на Владата.

Записниците од седниците на Владата на кои се разгледувани материјали од строго доверлив карактер или материјали што претставуваат државна тајна и заклучоците на Владата по нив, имаат ист вид и степен на тајност, како и материјалите што се разгледувани на тие седници, ако Владата за одделни случаи не одлучи поинаку.

За водење на записникот се грижи секретарот на Владата.

Член 83

На седниците на Владата се водат стенографски белешки и се врши магнетофонско снимање.

Стенографските белешки и магнетофонските ленти од седниците на Владата се сметаат за строго доверливи материјали, доколку Владата за одделни случаи не одлучи поинаку.

Стенографските белешки и магнетофонските ленти од седниците на Владата на кои се разгледувани материјали од строго доверлив карактер или материјали што претставуваат државна тајна, имаат ист вид и степен на тајност, како и материјалите што се разгледувани на тие седници, ако Владата за одделни случаи не одлучи поинаку.

Стенографските белешки и магнетофонските ленти можат да се користат во согласност со заклучоците на Владата.

За чувањето на стенографските белешки и на магнетофонските ленти и за определување начин на користење се грижи секретарот на Владата.

Магнетофонските ленти се чуваат најмалку 30 дена од денот на одржувањето на седницата, а по заклучок на Владата одделни ленти можат да се чуваат трајно.

Секој член на Владата или функционер кој присуствувал на седницата на Владата може да ги побара на увид стенографските белешки и во делот од неговото излагање да изврши стилски и јазични исправки, при што не може да ја менува содржината на своето излагање.

Заради отстранување на евентуалната неусогласеност меѓу стенографските белешки и излагањето, функционерот од претходниот став може да ја користи магнетофонската лента на која е снимено неговото излагање.

4. АКТИ НА ВЛАДАТА

Член 84

За остварување на своите права, должности и одговорности утврдени со Уставот на Република Македo-

нија и со законите, Владата донесува уредби, одлуки, упатства, решенија и заклучоци.

Владата, во согласност со овластувањата утврдени со Уставот на Република Македонија и со законите, утврдува начелни ставови и насоки за работа на министерствата, другите органи на управата и управните организации.

Член 85

Владата со уредба го уредува извршувањето на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието, утврдува општи начела за внатрешната организација на органите на управата и уредува други односи, во согласност со Уставот на Република Македонија и со законите.

Владата со одлука одлучува за одделни прашања и мерки за извршување на законите, другите прописи и општи акти на Собранието, основа стручни и други служби за своите потреби и заеднички служби за потребите на Владата и на органите на управата.

Владата со упатство го пропишува начинот на работа на органите на управата.

Владата со решение врши именување и назначување односно разрешување од должноста на функционери и раководни работници во Владата и во органите на управата, врши и други именувања и разрешувања за кои е овластена, одлучува за управни работи и други прашања од својата надлежност.

Со заклучок Владата зазема ставови по прашањата што ги претресува на седницата, а за кои не се одлучува со друг акт.

Владата утврдува начелни ставови и насоки во поглед на остварувањето на политиката на Собранието и извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и актите на Владата.

Член 86

Уредбите, одлуките, упатствата, насоките и решенијата ги потпишува претседателот, односно потпретседателот на Владата што претседавал на седницата на Владата.

Известувањата за заклучоците на Владата ги потпишува секретарот на Владата, ако за одреден заклучок Владата или претседателот на Владата не одлучат да ги потпише претседателот на Владата односно потпретседателот.

Член 87

Уредбите, одлуките и упатствата во Владата се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“, доколку Владата не одлучи да се објават во Посебниот службен весник на Република Македонија.

Решенијата се објавуваат, доколку така одлучи Владата; во „Службен весник на Република Македонија“ или во Посебниот службен весник на Република Македонија.

Владата може да одлучи да се објават и определени насоки и заклучоци на Владата.

За објавување на прописите и за исправките на текстовите на објавените акти на Владата, се грижи секретарот на Владата.

5. ПОСТАПКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИ

Член 88

Именувањето, назначувањето и разрешувањето од должноста на функционери односно раководни работници во органите на управата, во Владата и во Стручната служба во Владата, го врши Владата.

Член 89

Предлогот за именување функционери кои раководат со органите на управата и на другите функционери во Владата, го поднесува претседателот на Владата, а предлогот за назначување раководни работници во органите на управата го поднесува функционерот кој раководи со органот на управата.

Предлогот за назначување раководни работници во Стручната служба во Владата го поднесува секретарот на Владата.

Член 90

Предлозите за именување, назначување и разрешување на функционерите и раководните работници се поднесуваат писмено до Владата.

Комисијата за кадровски и административни прашања на Владата ги разгледува предлозите за именување, назначување, односно разрешување на функционерите и раководни работници, врши консултација по овие предлози со заинтересираните органи и организации и на Владата и доставува извештај со мислење односно со образложен предлог.

6. ПОСТАПКА ПО ПРЕДЛОГ ЗА УКИНУВАЊЕ ИЛИ ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ШТО ГИ ДОНЕСУВА ФУНКЦИОНЕР КОЈ РАКОВОДИ СО ОРГАН НА УПРАВА

Член 91

Предлог за укинување односно поништување на пропис што го донесува функционер кој раководи со орган на управата поднесува претседателот на Владата односно член на Владата, доколку смета дека таквиот пропис не е во согласност со законот или со пропис на Владата.

Ако установи дека прописот што го донел функционерот кој раководи со органот на управата, или одделни одредби од тој пропис односно од општиот акт, не се во согласност со законот и друг пропис, или со пропис на Владата, Секретаријатот за законодавство е должен да и укаже на Владата на таа неусогласеност и да предложи укинување односно поништување на тој пропис.

Предлогот од став 1 на овој член се доставува на мислење до Секретаријатот за законодавство, кој своето образложено мислење ќе го достави до Владата и до функционерот кој раководи со органот на управата кој го донел тој пропис.

Владата одлучува за укинување односно поништување на прописите на седницата на која е повикан да учествува поднесувачот на прописот односно на друг општ акт.

7. ОДНОСИ НА ВЛАДАТА СО СОБРАНИЕТО, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

7.1. Остварување на односите на Владата со Собранието

Член 92

Владата го известува Собранието за сите прашања од нејзина надлежност.

Владата дава појаснување на поставените прашања на пратениците на Собранието и на искажаните мислења во расправата по материјалите и актите што се разгледуваат на седниците на Собранието и на работните тела.

Член 93

Владата на барање на Собранието во рамките на својата надлежност, може да проучува одделни пра-

шања од нејзината надлежност и за тоа да му поднесе извештај и да го известува за состојбите и појавите од областа на нејзината надлежност,

Член 94

Владата, во својство на овластен предлагач, поднесува предлог за донесување закон, нацрт, односно предлог на закон, на друг пропис или општ акт што го донесува Собранието во облик и според постапка утврдена со Деловникот на Собранието и со овој Деловник.

Кога Собранието ќе побара од Владата мислење за материјал, предлог за донесување закон, нацрт, односно предлог на закон, на друг пропис или општ акт, што не го предложила Владата, Владата утврдува мислење на седница пред неговото разгледување во Собранието. Своето мислење Владата го доставува до Собранието писмено, а по исклучок може да овласти свој претставник да го изнесе мислењето на Владата на седница на Собранието.

Член 95

При утврдување на предлог за донесување закон, нацрт на закон и предлог на закон, на друг пропис или општ акт што Владата му го донесува на Собранието како и при разгледување на извештаи, анализи и други материјали Владата определува свој претставник кој ќе учествува во работата на Собранието и неговите работни тела.

Со поднесувањето на предлогот, односно материјалот, Владата го известува Собранието за своите претставници.

Член 96

Генерално овластување да ја претставува Владата во Собранието има претседателот на Владата.

Член 97

Владата определува свои претставници кои ќе учествуваат во работата на Собранието и неговите работни тела.

Владата може да определи и свои повереници кои ќе присуствуваат на седниците на работните тела.

Член 98

Претставниците и поверениците на Владата се должни да се придржуваат кон насоките и начелните ставови што Владата ги зазела за прашања што се претресуваат во Собранието и во неговите работни тела.

Ако во претресот се покренат начелни и други позначајни прашања за кои Владата претходно не зазела став, претставникот на Владата е должен без одлагање да ја запознае за тоа Владата, односно претседателот на Владата и да бара упатства за ставот што треба да го заземс по тоа прашање.

Член 99

Одговори на прашања на пратениците на Собранието, упатени до Владата во врска со работата на Владата или со работите од нејзината надлежност, дава член на Владата што ќе го определи Владата.

Владата може да определи, одговор на пратеничко прашање да даде функционер кој раководи со орган на управата, кој не е член на Владата, ако прашањето е од областа што спаѓа во делокруг на органот со кој раководи, како и заменик на функционерот кој раководи со органот на управата.

Владата може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на работата на Владата или на работата од нејзина надлежност или да побара одговорот да го даде на првата наредна седница и за тоа го известува Собранието.

7.2. Остварување на односите на Владата со Претседателот на Република Македонија

Член 100

Владата ги остварува своите права и должности спрема Претседателот на Република Македонија во согласност со Уставот на Република Македонија, закон и овој Деловник.

Член 101

Владата е должна по барање од претседателот на Републиката да заземе став, односно да даде мислење за определено прашање од надлежност на Претседателот на Републиката.

7.3. Остварување на односите на Владата со органите на управата

Член 102

Во остварувањето на своите права, должности и одговорности, Владата ја усогласува и ја насочува работата на органите на управата и може да утврдува начелни ставови во врска со спроведувањето на утврдната политика и извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на Собранието и на Владата, да им наложува на овие органи да донесуваат прописи и да преземаат мерки за кои се овластени, да утврдува рокови за извршување на одделни задачи од нивниот делокруг и да бара да ја испитаат состојбата во областите од нивниот делокруг и да и поднесат на Владата извештај со соодветни предлози.

Член 103

Функционерите кои раководат со орган на управата во состав на министерствата, ги доставуваат извештаите за работата на органот со кој раководат до Владата преку министерот, кој е должен кон таквиот извештај да достави и свое мислење.

Член 104

Функционерите кои раководат со органите на управата покренуваат иницијатива и предлагаат мерки во врска со спроведувањето на политиката и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на Република Македонија и можат до Владата да бараат став по определено прашање во врска со спроведувањето на политиката, извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на Република Македонија.

Член 105

Претседателот или член на Владата може да поднесе предлог за укинување или поништување на пропис што не е во согласност со закон, со друг пропис или општ акт на Собранието на Република Македонија односно со пропис или општ акт на Владата.

Член 106

За остварување на функциите на Владата во врска со надзорот над работата на органите на управата, Секретаријатот за законодавство ги разгледува прописите што ги донесуваат функционерите кои раководат со органите на управата од гледиште на нивната усогласеност со законот или друг пропис или општ акт на Собранието на Република Македонија и прописите и други општи акти на Владата, како и од гледиште на единството на правниот систем и за тоа на Владата и дава свое мислење.

7.4. Начин на остварување на соработката на Владата со владите на другите држави и со меѓународните органи и организации

Член 107

Владата соработува со владите на другите држави и другите органи и организации и со меѓународните органи и организации.

Член 108

Владата во рамките на своите права и должности, а врз основа на Уставот на Република Македонија, како и врз основа на меѓународни договори, соработува, одржува и развива односи со органи и организации на други држави, како и меѓународни органи и организации.

Владата ја остварува соработката со органи на други држави и меѓународни органи и организации, заради активно учество на Република Македонија во развивање и унапредување на политичките, економските, културните и другите односи меѓу Република Македонија и другите држави и меѓународни органи и организации кои се од интерес за Републиката, или за правата и интересите на нејзините граѓани.

Владата ги остварува меѓународните посети, врз основа на програма, која се донесува секоја година.

Меѓународните посети можат да се остваруваат и надвор од утврдената годишна програма, кога Владата ќе оцени дека е тоа од интерес на Републиката.

Владата го утврдува составот на делегацијата.

8. СОРАБОТКА НА ВЛАДАТА СО ОРГАНИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Член 109

Соработката на Владата со органите на единиците на локалната самоуправа (општината) и со посебната единица на локалната самоуправа (градот Скопје), се остварува преку давање стручна и друга помош од значење за остварување и извршување на нивните задачи. Стручната помош се состои во: давање стручни мислења и објаснувања за примена на прописите, за организациони и други прашања од интерес за правилно функционирање и унапредување на работата на органите на единиците на локалната самоуправа, за примена на други прописи и нивно споредување, за методот на работата, како и други видови на стручна и друга помош.

Член 110

Во остварувањето на соработката, органите на единиците на локалната самоуправа и посебната единица на локалната самоуправа на Владата и доставуваат податоци, информации и други материјали од значење за остварување на нејзините права и должности.

9. СОРАБОТКАТА НА ВЛАДАТА СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, УСТАНОВИТЕ, СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ АСОЦИЈАЦИИ, ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

Член 111

Владата соработува со претпријатијата, установите, Стопанската комора, Здружниот сојуз и другите асоциации за прашања кои се од значење и интерес за остварување на правата и должностите на Владата и овие организации и нивните асоциации.

Во остварување на таа соработка, Владата особено: може да прибавува мислења и предлози за системски и други значајни прашања кои се разгледуваат во Владата и нејзините работни тела; договорно со тие организации и асоциации може да образува комисији и други работни тела за подготвување на прописи, други

општи акти, документи за општествено-економскиот развој; предлага преземање на соодветни мерки во областа на нивната работа; остварува меѓусебна размена на информативен и документационен материјал.

Владата ги разгледува и предлозите и иницијативите на субјектите од став 1 на овој член и по потреба ги повикува нивните претставници на седници на Владата и на нејзините работни тела.

Член 112

Во рамките на своите права и должности Владата може да соработува со политичките организации, општествените организации, здруженија на граѓаните, други форми на организирање и дејствување на граѓаните и со синдикатите.

Член 113

Владата остварува соработка со Уставниот суд на Република Македонија.

10. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ВЛАДАТА

Член 114

За јавноста во работата на Владата се грижи претседателот на Владата.

Известувањето на јавноста за работата на Владата го организира Министерството за информации, во согласност со насоките на Владата.

Владата определува кои податоци и материјали мора да се чуваат како тајна, односно кои податоци и материјали можат да се објавуваат или на друг начин да и се ставаат на располагање на јавноста, дури по истекот на определено време.

Член 115

Владата ја известува јавноста за својата работа преку:

- издавање на соопштинија и билтени за позначајните прашања што се разгледуваат на седниците на Владата и за ставовите и заклучоците по нив;
- организирање на конференции за печатот, радиото и телевизијата;
- изјави на претседателот, потпретседателите и членовите на Владата по одржаните седници по одделни прашања од посебно значење, кога Владата ќе оцени дека тоа е потребно.

Член 116

Работата на Владата ја следат акредитирани претставници на јавните гласила заради поблиско запознавање со прашањата за кои Владата расправа.

Владата обезбедува услови, претставниците на јавните гласила да се запознаат со материјалите и со заклучоците и ставовите на Владата.

Претставниците на јавните гласила кои ја следат работата на Владата ги акредитира Министерството за информации, со претходна согласност на претседателот на Владата.

Член 117

Министерството за информации, во согласност со ставовите на Владата, се грижи за целосно, објективно и навремено известување на јавноста за работата на Владата, а посебно за организирање на конференции за печатот, радиото и телевизијата.

За одржување на конференции за печатот, радиото и телевизијата, членовите на Владата и функционерите кои раководат со другите органи на управата, претходно го известуваат претседателот на Владата.

Членовите на Владата и функционерите кои раководат со другите органи на управата, по барање на Министерството за информации им даваат определени ин-

формации од својот делокруг и на претставници на странските средства за јавно информирање.

11. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА

Член 118

За вршење на стручните и други работи за потребите на Владата, претседателот, потпретседателите и членовите на Владата, Владата образува Стручна служба.

Член 119

Со Стручната служба на Владата раководи секретарот на Владата.

Секретарот на Владата, во однос на Стручната служба на Владата, има права и должности на функционер кој раководи со орган на управата.

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 120

Со влегувањето во сила на овој Деловник престануваат да важат Деловникот за работа на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 28/86) и Одлуката за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 30/88).

766.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ – С. СРБИЦА – КИЧЕВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ЦОУ „Лирија“ – с. Србица – Кичево, се именуваат:

Садик Садик, наставник во ЦОУ „Даме Груев“ во с. Ј. Доленци и

Илми Зендели, наставник во ЦОУ „Даме Груев“ во с. Ј. Доленци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2530/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

767.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“ – КИЧЕВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ЦОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Кичево, се именуваат:

Слободан Трајковски, вработен во фабриката „Т. Цалевски“ – Кичево и

Јосе Читлакоски, вработен во АД „Стопанска банка“ – Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2531/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

768.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО ШТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за избор на индивидуален рабоводен орган на Народниот театар во Штип, се избираат:

Панче Насев, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Васил Шумански, директор на Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2532/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

769.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА „25 МАЈ“ – ВАЛАНДОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за култура „25 Мај“ – Валандово, се избираат

Бождар Ристевски, наставник во ЦОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово и

Ристо Тодоров, секретар на ЗК „Анска Река“ – Валандово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2533/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

770.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/77 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Јовче Тесличков“ – Титов Велес се избираат:

Катерина Костовска, правник, преземен работник во Министерството за правосудство и управа ПЕ – Титов Велес и

Мариора Панчевска, педагог во ЦОУ „Јордан Хаџи – Константинов – Џинот“ – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2528/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

771.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Служ-

бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. МУРТИНО – СТРУМИЦА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Муртино-Струмица, се именуваат:

Ванчо Златанов, пратеник во Собранието на Република Македонија, вработен во ЗЗ „Пирок“ с. Мокриево – Струмица и

Драги Ѓорѓиев, економист, вработен во Хотелот во Бања Банско.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2529/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

772.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВЕРА ЈОЦИК“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Вера Јоцик“ – Скопје, се именуваат:

Чedomир Поповски, индивидуален работоводен орган во ОУ „Стив Наумов“ – Скопје и

Благоја Божиновски, професор, вработен во Општинскиот штаб во ТО – Гази Баба.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2519/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

773.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Центарот за рехабилитација и образование „Македонија“ – Скопје, се именуваат:

Марко Димитров, директор на Училиштето за физичка култура „Мето Митевски – Брицо“ – Скопје,
Благица Икономова, директор на Машинскиот училишен центар „Гоце Делчев“ – Скопје и

прим. Стојан Мирчев, доктор по медицина, педијатар во Здравствениот дом на град Скопје РЕ – Центар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2509/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

774.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БОРО И РАМИЗ“ С. РАДУША**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Боро и Рамиз“ с. Радуша се именуваат:

Музафер Муртезани, директор на ЦОУ „Дрита“ с. Рашче и
Нафи Срачини, дипл. социолог, вработен во ЦОУ „Борис Кидрич“ с. Сарај.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2520/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

775.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ОПЕРА ПРИ МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР**

1. За претставници на Републиката во Советот на ООЗТ Опера при Македонскиот народен театар се именуваат:

проф. Фимчо Муратовски, професор на Факултетот за музички уметности и

Ганка Самоиловска – Цветанова, асистент на Факултетот за музички уметности.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2526/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

776.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Едвард Кардељ“ – Скопје, се именуваат:

Фани Митановска, дипл. правник на работа во Одделението за општа управа – Кисела Вода на Министерството за правосудство и управа и

Вида Андреева, воспитувач во РО за згрижување и воспитание „Весели Цветови“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2521/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

777.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА
ВО СОВЕТОТ НА ГРАДЕЖНО – МАШИНСКИОТ
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ – ДАМЕ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставник на Републиката во Советот на Градежно-машинскиот училишен центар „Чеде Филиповски – Даме“ – Скопје, се именува Мице Мицевски, професор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје,

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2505/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

778.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/86, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА
ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Центарот за социјална работа во Македонски Брод се именуваат:

Наум Дејковски, доктор по медицина, специјалист по трудова медицина во Здравствениот дом Македонски Брод и

инж. Горѓи Златевски, технолог во Фабриката „Сувенир“ с. Самоков – Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2523/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

779.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА
ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МИЛАН ЈЕФТОВИЌ“ – С. ГОРОБИНЦИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Милан Јефтовик“ – с. Горобинци, се именуваат:

Драгомир Николов, наставник во ЦОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе и

Радослав Тимовски, наставник во ЦОУ „М.М. Брицо“ – с. Лозово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2522/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

780.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА
ВО СОВЕТОТ НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Коле Неделковски“ – Титов Велес, се именуваат:

Вера Гајдова, директор на ОУ „Трајко Андреев“ – Титов Велес и

Петре Ордевски, референт во ХТЗ во Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2504/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

781.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА
ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. СТРЕЛЦИ – КИЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Стрелци – Кичево, се именуваат:

Казим Хасани, дипл. економист, вработен во АД „Керамика“ – Кичево и

Мурат Исејни, продавач во ЗЗ „Агроснабдител“ с. Шутово – Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2513/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

782.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ С. СРБИЦА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Лирија“ с. Србица – Кичево, се именуваат: Демир Зенку, наставник во ЦОУ „Санде Штороски“ – Кичево и Ибиш Мустафа, вработен во ЦОУ „Даме Груев“ с. Ј. Доленци – Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2514/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

783.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С. ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ – КИЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Даме Груев“ с. Јагол Доленци – Кичево, се именуваат:

Јонче Јосифовски, самостоен референт во ПОС „Кичевопром“ Кичево и Осман Челику, учител во ЦОУ „Маршал Тито“ с. Стрелци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2513/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

784.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СЛОБОДА“ С. ДРУГОВО – КИЧЕВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Слобода“ с. Другово – Кичево, се именуваат:

Крсте Штерјоски, вработен во „Метропол“ ООЗТ „Црвена звезда“ – Кичево и

Димитар Петкоски, дипл. филолог, вработен во Спомен дом на културата „Кочо Рацин“ – Кичево

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2512/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

785.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ – КИЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Кичево, се именуваат:

Вецко Личоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Зоран Настески, вработен во ЦОУ „Лирија“ с. Србица – Кичево

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2515/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

786.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ“ – КИЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево, се именуваат:

Трајче Попоски, вработен во ТЕ „Осломеј“ и Дончо Бајдески, правник во ШС „Лопушник“ – Кичево

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2517/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

787.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ С. ЛИСИЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Мирче Ацев“ с. Лисичани, се именуваат:
Симо Стефаноски, вработен во Рудникот „Осломеј“ и

Авнија Зејноски, дипл. економист, вработен во ПОС „Кичевопром“ – Кичево

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2516/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

788.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „МИТКО ПЕНДУКЛИСКИ“ – КРАТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Митко Пендуклиски“ – Кратово, се именуваат:
Бранко Михајловски, заботехничар во Здравствениот дом во Кратово и

Љубе Митевски, директор во трговија „Силекс“ – Кратово

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2501/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

789.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СУ „ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на СУ „Елпида Караманди“ – Битола, се именуваат:
Зоран Мицковски, одборник во СО – Битола и
Петре Мицевски, одборник во СО – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2506/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

790.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ИВО РИБАР ЛОЛА“ С. КУКУРЕЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Иво Рибар Лола“ с. Кукуречани, се именуваат:
Милан Коруновски, одборник во СО Битола и
Раде Домазетовски, одборник во СО Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2511/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

791.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – С. ДОБРУШЕВО – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Добрушево – Битола, се именуваат:

Александар Марковски, одборник во Собранието на општина Битола (живее во с. Добрушево) и

Благоја Златковски, работник, живее во с. Добрушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2507/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

792.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ Битола, се именуваат:

Љупчо Марковски, одборник во Собранието на општина Битола, вработен во ПОС „Транскоп“ – Битола и

Никола Кимовски, одборник во Собранието на општина Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2508/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

793.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТИВ НАУМОВ“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Стив Наумов“ – Битола, се именуваат:

Љупчо Тасевски, одборник во СО Битола и
Евгенија Чаловска, одборник во СО Битола, вработена во ЈП „Водовод“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2509/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

794.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОВРЕМЕНА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ВО ПРИЛЕП**

1. За претставник на Републиката во Советот на Центарот за современа ликовна уметност во Прилеп, се именува:

Стеван Сарваноски, историчар по уметноста и археолог, вработен во Институтот за старословенска култура во Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2527/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

795.

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91, „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ С.БАЧ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Мирче Ацев“ с. Бач, се именуваат:

Љупчо Спирковски, одборник во СО Битола, вработен во Детското одморалиште „Пелистер“ – Битола и

Кире Видимче, одборник во СО Битола, вработен во РЕК – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10–2510/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

796.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/86, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГЕВГЕЛИЈА**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Центарот за социјална работа во Гевгелија се именуваат

Ристо Котев, економист, вработен во СОК на Македонија – Гевгелија и

Мара Ризова, наставник во ЦОУ „Владо Кантарчиев“ Гевгелија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2525/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

797.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „НИКОЛА КАРЕВ“ – СТРУМИЦА**

1. За претставници на Републиката во Советот на Техничко-технолошкиот училишен центар „Никола Карев“ – Струмица, се именуваат:

Лазар Дебејски, хемиски инженер, вработен во фабриката за санитарна керамика „Македонија“ – Струмица и

Јован Младеновски, шумарски инженер, вработен во ДИОС-ДОО „Возен парк“ – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2502/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

798.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – СТРУМИЦА**

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Јане Сандански“ – Струмица, се именуваат:

Ефтим Пушкарев, финансиски директор во „Југо-промет“ – Струмица и

Весна Танчева, дипл. правник, вработена во ПТТ – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2503/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

799.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/86, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КУМАНОВО**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците во Центарот за социјална работа во Куманово, се именуваат:

Владимир Минтевски, доктор по медицина, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Мира Трајковска, социјален работник, вработена во Заводот за вработување – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2524/1
10 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

800.

Врз основа на член 39-е од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ДЕТСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА – ЛЕТО 1992 ГОДИНА****Член 1**

Со овој правилник се утврдува цената на услугите за престој на децата во детските одморалишта во Република Македонија и износот на надоместокот на трошоците што паѓаат на терет на родителот.

Член 2

Цената на услугите за престој на деца во детските одморалишта согласно стандардите, нормативите, мерилата и критериумите за стекнување на доход, а за остварување на Програмата за работа во детските одморалишта, изнесуваат:

а) десетдневен престој

- езеро 45.500,00 денари
- планина 41.000,00 денари

б) седумдневен престој 31.900,00 денари

в) едnodневен престој (пансион). . . 4.600,00 денари

г) ноќевање со доручек. 3.200,00 денари

По исклучок од ставот 1 точка (б) и (в) од овој член, можат да се користат поединечни оброци за кои цената на услугите се утврдува во износ од:

а) појадок 620,00 денари

б) ручек 1.820,00 денари

в) вечера 1.000,00 денари

г) ужинка 400,00 – 500,00 денари

Член 3

Износот на надоместокот на трошоците за престој на деца во детските одморалишта што паѓа на товар на родителите, организирани преку Министерството за труд и социјална политика се утврдува во износ за:

а) десетдневен престој

- езеро 20.000,00 денари
- планина 18.000,00 денари

б) седумдневен престој 14.000,00 денари

в) едnodневен престој (пансион). . . 2.000,00 денари

г) ноќевање со доручек. 1.400,00 денари

По исклучок на став 1 од овој член, може да се користат поединечни оброци за кои цената на услугите се утврдува во износ од:

а) појадок 400,00 денари

б) ручек 800,00 денари

в) вечера 600,00 денари

г) ужинка 200,00 – 300,00 денари

Организацијата за одмор и рекреација може да определи и понизок износ од утврдениот во став 1 на овој член, доколку со тој износ го обезбеди престојот на децата по утврдените нормативи.

Разликата за пониско утврдениот износ од ставот 1 на овој член од Правилникот паѓа на товар на организацијата.

Член 4

За деца од семејства – корисници на основни права од социјалната заштита – 50% од цената на услугите утврдени во членот 3 став 1 точка а и б од овој правилник, за престој во одморалиштата ја надоместува Министерството за труд и социјална политика.

Член 5

Цената на услугите од член 3 став 1 точка а и б на овој правилник ги содржи и трошоците за превоз на децата во детските одморалишта.

Член 6

Воспитните, инструкторски и здравствени работници ангажирани за спроведување на Програмата Лето – 1992 г. имаат право на бесплатен престој и еднократен паричен надоместок од 10.000,00 ден.

Член 7

Цените на услугите утврдени во член 3 став 2 точка а, б, в, г и д се усогласуваат со цените на мало.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот, на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.V.1992 година.

Број 11-3236
20 мај 1992 година
С к о п ј е

Министер
за труд и социјална
политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

801.

Врз основа на член 29 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на РМ“ бр 36/90, 11/91, 38/91) и член 17, став 1 од Уредбата за начинот на определувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/92), Комисијата за кадровски и административни прашања на Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 април 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Висината на надоместокот за трошоците за одвоен живот од семејството на функционерите, раководните работници и работниците во органите за управата, се утврдува во износ од 40% од просечниот месечен личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката, во претходните три месеци.

2. Се овластува Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија, по добивањето на службените податоци од Републичкиот завод за статистика, да ја определува висината на надоместокот согласно точка 1 од оваа одлука и за истото да ги известува сите корисници на Одлуката.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 17-2257 од 23.10.1990 година.

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 април 1992 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1235
10 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за
кадровски и административни
прашања,
д-р Блаже Ристовски, с. р.

802.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 3 јуни 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите на општествената репродукција на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/91).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 222/91 од 15 јануари 1992 година, поведе постапка за оценување уставноста на законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 4, член 61, член 68 став 1 алинеја 2, член 88 и член 91 од Уставот на Република Македонија.

4. На седницата и на јавната расправа Судот утврди дека со член 1 став 1 од оспорениот закон се овластува Владата на Република Македонија да презема привремени мерки заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите на општествената репродукција во областа на финансите и финансиските односи, девизното работење и девизната политика, монетарно – кредитната политика, економско – финансиските односи со другите републики и со странство, наплатата на определени надоместоци и критериумите за нивното распоредување, односите со Федерацијата и други економско – финансиски прашања. Со ставот 2 на овој член е определено дека овие мерки Владата ќе ги презема до донесувањето на системските закони. Според член 2 од Законот за преземени мерки Владата поднесува месечен извештај до Собранието на Република Македонија.

5. На јавната расправа претставниците на Собранието на Република Македонија и на Владата на Република Македонија истакнаа дека Законот има привремен карактер и дека со него не се пренесуваат изречно законодавни овластувања, туку владата се овластува да презема мерки за извршување на постојните сојузни закони од соодветните области, што се преземени како републички, заради прилагодување на нивното извршување на условите во Републиката.

На јавната расправа беше изнесено и мислење дека Уставот не содржи забрана за Собранието, со закон, во зависност од својата оценка за потребата од поголема ефикасност во остварувањето на соодветните односи, на Владата да и довери вршење на работите од неговата надлежност. Исто така, беше изнесено и мислење дека член 4 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија може да биде основ за отстапување од редовниот начин на постапување на органите на Републиката, па во тие рамки и на Владата, која, иако со оваа одредба не е изречно овластена, може со свои привремени мерки да уредува односи од законодавната надлежност односно со кои времено може да се суспендираат одделни законски решенија.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок во Републиката е поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска. Според член 61 од Уставот, Собранието на Република Македонија е претставнички орган на граѓаните и е носител на законодавната власт во Републиката, а според член 68 став 1 алинеја 2, тоа донесува закони и дава автентично толкување на законите. Владата на Репу-

блика Македонија, согласно член 88 од Уставот, е носител на извршната власт и своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите. Според член 91 од Уставот, Владата ја утврдува политиката на извршување на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршување, предлага закони, републички буџет и донесува прописи за извршување на законите.

Според член 126 став 1 од Уставот, при постоење на воена или вонредна состојба, Владата, во согласност со Уставот и со закон, донесува уредби со законска сила. Според став 2 на овој член, ова овластување на Владата трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието.

Според член 4 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија доколку не се склучи договор со другите републики за правното наследство на СФРЈ и за меѓусебните односи, правното наследство и меѓусебните односи на Република Македонија со другите суверени држави од СФРЈ се утврдуваат согласно со општите правила на меѓународното право. Според член 5 став 1 постојните сојузни прописи се преземаат како републички со надлежностите на органите утврдени со Уставот на Република Македонија.

Од наведените уставни одредби произлегува дека основен принцип во организацијата и вршењето на власта е поделбата на власта на законодавна, извршна и судска, со што се исклучува можноста со акти на носителите на одделните функции на власта да се менуваат со устав утврдените односи во рамките на општото постулирање на принципот на поделба на власта и на посебните облици на неговото остварување. Во тие рамки, вршењето на законодавната функција не е само право, туку и обврска за Собранието, која не може, надвор од случаите утврдени во Уставот, со закон да се пренесува ниту на еден друг орган во уставниот систем, па во таа смисла, ниту на Владата. Регулативната функција на Владата на Република Македонија, како носител на извршната власт, е ограничена само на донесување уредби и други прописи и општи акти за извршување на законите и другите прописи на Собранието, а изворно може да уредува општествени односи само при постоење на воена или вонредна состојба; за чие прогласување и престанување одлука донесува Собранието односно Претседателот на Републиката.

Тргувајќи од тоа дека односите во областите во кои со оспорениот закон Владата се овластува да презема привремени мерки (финансиите, девизното работење и девизната политика, монетарно – кредитната политика и економско – финансиските односи со странство) во најголем дел се уредени со сојузни закони, кои, согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, се преземаат како републички, како и со оглед на тоа што овластувањето на Владата да ги презема тие мерки важи до донесувањето на републичките системски закони во тие области, Судот смета дека мерките на Владата за чие преземање се овластува со оспорениот закон можат да претставуваат начин на привремено изворно уредување на соодветните односи како материја на идните републички системски закони во тие области. Оттука, според мислењето на Судот, содржината на наведеното овластување на Владата не е ограничена само на извршување на законите и на утврдување на политиката на нивното извршување, туку може да значи и овластување, до донесувањето на соодветните републички системски закони, за поинакво уредување на односите во тие области. Ова дотолку повеќе што за извршување на сојузните закони што се преземени како републички не е потребно посебно овластување за Владата на Република Македонија што би се утврдувало со закон, затоа

што таквото овластување произлегува од член 5 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот.

Судот, понатаму, смета дека единствена уставна основа за привремените законодавни овластувања на Владата во услови на вонредни околности се одредбите на член 126 од Уставот, за чие активирање неопходен услов е одлука на Собранието односно на Претседателот на Републиката. Во таа смисла, наведениот член 4 став 2 од Уставниот закон има преоден карактер и ги утврдува правните извори за решавање на меѓусебните односи на републиките во врска со правното наследство на СФРЈ. Според мислењето на Судот, оваа одредба од Уставниот закон не може да се толкува надвор од наведените односи и да и се дава карактер на основа на востановување на посебен вид вонредни околности, па, според тоа, ни како основа за овластување на Владата да донесува уредби со законска сила.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека со оспорениот закон, преку давањето овластување на Владата да презема привремени мерки, што не го исклучува и овластувањето за уредување на односите во наведените области, всушност врз Владата се пренесува дел од законодавната функција на Собранието надвор од уставно утврдените случаи и услови, поради што тој не е во согласност со наведените уставни одредби.

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 222/91
3 јуни 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

803.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Правилникот за правата на инвалидите на трудот со преостанатата работна способност на работниците во Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп, донесен од Работничкиот совет на 28 септември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во Комбинатот на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 56/91 од 29 јануари 1992 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 18 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 18 став 1 од Правилникот е предвидено надоместокот поради помал личен доход да се определува во висина на разликата помеѓу просечниот личен доход остварен по час во годината која и претходи на годината во која настанала инвалидноста за работа со полно работно време, зголемен со процентот на порастот на личните доходи на сите работници во наредните години и за годината за која се определува разликата и просечниот личен доход по час што го остварил работникот на новите работи и работни задачи, на кои е распореден по

станувањето на инвалидноста. Разликата на личниот доход според став 2 на овој член се утврдува во почетокот на годината за минатата година според личниот доход утврден со завршната сметка, а потоа разликата во висината на личниот доход по час утврден во став 1 и 2 на овој член се множи со вкупниот број часови што работникот ги поминал на работа во годината.

5. Според член 37-б точка 5 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 89/89 и 44/90), кој, согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, се применува како републички, осигуреникот кај кого постои преостаната способност има право на надоместок поради помал личен доход од другата соодветна работа. Согласно член 37-б паричниот надоместок од член 37-б точка 5 се определува во висина на разликата помеѓу валоризираниот просечен месечен личен доход што осигуреникот го остварил во годината на осигурувањето, која и претходи на годината во која настанала инвалидноста и просечниот месечен личен доход што тој го остварува на друга работа, на која потоа е распореден односно вработен.

Согласно член 34 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/89) осигуреникот со преостанатата работна способност кај кого е утврдено дека не е способен да ја врши својата работа со полно, ниту со помалку од полно работно време, а е способен да врши друга соодветна работа со полно работно време, има право на распоредување на други соодветни работи и работни задачи. Согласно член 37 став 3 од овој закон, пак, осигуреникот кој е распореден на други соодветни работи и работни задачи има право на паричен надоместок во висина на разликата меѓу чистиот личен доход што би го остварил на поранешните работи и работни задачи и чистиот личен доход што го остварил на работите и работните задачи на кои е распореден.

Од изнесените законски одредби произлегува дека работникот со намалена работна способност, користејќи го правото на распоредување на други работи и работни задачи, има право и на паричен надоместок кој треба да обезбеди работникот да не трпи материјални последици од настанувањето на инвалидноста односно од распоредувањето на друго работно место по тој основ, на кое со преостанатата работна способност не може да ги постигне оние резултати во работата што ги постигнул на работното место пред настанувањето на инвалидноста.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Правилникот разликата на личниот доход се пресметува според просекот на личните доходи на сите работници, а не се определени елементите кои овозможуваат утврдување на личниот доход на работникот со преостанатата работна способност што би го остварил на поранешната работа, Судот утврди дека со тоа не се обезбедува работникот да не трпи материјални последици од настанување на инвалидноста, поради што оцени дека оспорената одредба не е во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 56/91
13 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен граѓански спор за развод на брак по тужба на тужителот Пауновик Оливера од Скопје против тужениот Пауновик Петар од Скопје, сега со место на живеење во Америка во градот Њујорк, без позната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Пауновик Петар од Скопје, сега во градот Њујорк, Америка, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во законскиот рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател што ќе ги штити неговите интереси

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.Ж.бр. 1533/92. (162)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4531/92 на регистарска влошка бр 1-18601-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност под фирма: Трговско претпријатие „Су - ма“ експорт - импорт до о Скопје, се наоѓа на ул „Скопска“ бр 21 б, Скопје, е основано на 15 IV.1992 под ред бр. 1/92. Основач е Маргарита Георгиева, од Скопје. Основачки влог е 8 000,00 денари.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070227, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090131, 090132, 110303, 110909, 110309, 110109, 080190

Претпријатието запишува и надворешна трговија: 070310, 070320, како и посредување и застапување на странски фирми и продажба од слободни царински продавници Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со снот свој имот. Друштвото во правниот промет со трети лица има целосна одговорност и неограничени овластувања Георгиева Маргарита се именува за в.д. директор на друштвото со неограничени овластувања Во надворешно трговскиот промет лицето Маргарита Георгиева се овластува како в.д. директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4531/92 (1012)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5027/92 на регистарска влошка бр. 1-10798-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци Досегашната фирма „Националшпед“ А. Д. Скопје, Д.О.О. за превоз на стоки во друмскиот сообраќај „Националтранс“ Ц.О. Скопје, бул „Кочо Рацин“ бб во иднина се менува и ќе гласи: Д.О.О. за транспорт и трговија „Националтранс“ експорт - импорт, Ц.О. Скопје, бул „Кочо Рацин“ бб.

Внатрешно трговскиот промет се проширува со следните дејности: 060501, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110909

Надворешно трговскиот промет се проширува со следните дејности 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5027/92. (1019)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1687/91 на регистарска влошка бр 1-9184-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и вршење на надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги „Градина - Импекс“ Ц.О. увоз - извоз - Скопје.

Седиште: с. Љубин, Скопје

Дејности: 07011 - трговија на мало, 070111 - леб, печива, млеко и млечни производи, 070112 - зеленчук, овошје и преработки, 070113 - месо, живина, риба и месни производи, 070114, 070121 - текстил и конфекција, 070128 - обувки, кожа, гума, пластика и пластични производи, 070123 - метални и електротехнички стоки, 070126, 070127, 070132 - друга трговија со мешовити стоки, 0702 - трговија на големо, 070211 - жита и мелнички производи, 070212 - зеленчук, овошје и преработки, 070213 - алкохолни и безалкохолни пијалаци, 070214 - добиток и живина, 070230 - возила, делови и прибор, 070223, 070219 - разни животни продукти и производи за домашни потреби, 070250 - мешовити стоки, 080190 - други угостителски услуги, 090140 - изработка на предмети од дрво, 070225 - хемиски производи, ѓубрива, бои и лакови, пластика и пластични производи.

070310 - надворешна трговија со прехранбени производи

070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица во правниот промет претпријатието одговара со сите средства целосно

Лице овластено за застапување е Муџо Шкријел, работоводен орган, директор, без ограничување

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е Муџо Шкријел, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1687/91 (1020)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4046/92 на регистарска влошка бр 1-18973-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие со следните податоци. Трговско претпријатие „Минико“ увоз - извоз д.о.о., Скопје, ул „Демир Трако“ бр. 39

Претпријатието е основано со акт за основање од 1 април 1992 година а основачи се: Васка Митревска и Слободанка Мандишева од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909

Во надворешно трговскиот промет претпријатието ќе ги врши следните дејности. 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието ќе одговара со вкупниот имот

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Васка Митреска, директор, без ограничувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4046/92. (1021)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 9709/91 на регистарска влошка бр 1-16896-0-0-0 го запиша основањето на приватното претпријатие за трговија на големо и мало и услуги кое ќе работи под фирма Приватно претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „Јумона - комерц“ со, Ц.О. Куманово. Скратена ознака на фирмата е П.П.Т.У. „Јумона - комерц“ со Ц.О. Куманово. Седиштето на претпријатието е во Куманово ул. „Тодџа Думба“ бр. 58, а основач е Стојко Димчевски од Куманово ул. „Тодџа Думба“ бр. 58.

Дејности: 050301, 050302, 090124, 090133, 110309, 110403, 110905, 110909, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070128, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070111, 070225, 070226, 070230, 070250.

Средствата за основање од 12 000,00 денари ги обезбедува основачот.

Ризикот за работење на претпријатието и за вложените средства ги сноси основачот, во висина на вложените средства. Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Стојко Димчевски, вршител на должноста директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9709/91 (570)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6517/92, на регистарска влошка бр. 1-20209-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишување на право на работење во надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, трговија и услуги „Глис“ Ц.О. експорт-импорт Скопје, бул „Видое Смилевски Бато“ бр. 61/II-4 (општина Кисела Вода)

Претпријатието е основано со акт за основање од 1.VI 1992 година, а основач е Трифун Слџован од Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр 61/II-4.

Дејности: 011320, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 110909, 090189, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосно (Ц.О.)

Директор на претпријатието и застапник во областа на надворешно-трговскиот промет е Трифун Слџован, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6517/92 (1022)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 436/92, на регистарска влошка бр 1-16276-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Приватното претпријатие за производство, промет и консалтинг „ПРОИНКО“ ДОО - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 3.

Претпријатието е основано со акт за основање од 15.I.1992 година, а основач е Јанески Благоја

Дејности 011810, 011721, 011724, 011729, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070131, 070132, 070140, 070150, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110611, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 110304, 120190, 070310, 070320
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 436/92. (571)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4106/92 на регистарска влошка бр. 1-18778-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешниот трговски промет под фирма: Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „РУДИГРАФ“, Ц.О., експорт-импорт, Тетово, ул. „132“ бр. 10.

Основачи: Дарко Аврамовски од Тетово, ул. „132“ бр. 10, и Кирил Аврамовски од Тетово, ул. „132“ бр. 10

Дејности: 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110309, 110402, 110403, 110404.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дарко Аврамовски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4106/92. (1062)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1110/92, на регистарска влошка бр. 1-16195-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „БИС-КО-МЕРЦ“, увоз – извоз, ц.о., Титов Велес, ул. „Моша Пијаде“ бр. 7

Основач е Стојан Андов, ул. „Моша Пијаде“ бр. 7, Титов Велес
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 060502; 060503; 060609; 080111, 080201, 090212; 110309; 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Стојан Андов, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1110/92. (568)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3743/92, на регистарска влошка бр. 1-17051-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“, Ц.О., Кавадарци, ул. „Зелен пазар“ бр. 1, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци и конституирање во нов Работнички универзитет „Моша Пијаде“, Ц.О., Кавадарци, ул. „Зелен пазар“ бр. 1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3743/92. (657)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3744/92, на регистарска влошка бр. 1-17050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Тоде Хаци Тефов“, Ц.О., ул. „Пионерска“ бр. 24, Кавадарци, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Тоде Хаци Тефов“, Ц.О., ул. „Пионерска“ бр. 24, Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3744/92 (658)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3745/92, на регистарска влошка бр. 1-17049-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц.О., Кавадарци, ул. „Цветан Димов“ бр. 1, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Гоце Делчев“, Ц.О., Кавадарци, ул. „Цветан Димов“ бр. 1.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3745/92 (659)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3746/92, на регистарска влошка бр. 1-17048-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното музичко училиште „Лазо Мицев – Рале“, Ц.О., Кавадарци, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Лазо Мицев – Рале“, Ц.О., Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3746/92 (660)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3747/92, на регистарска влошка бр. 1-17047-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Перо Тошев“, Ц.О., ул. „Партизанска“ бр. 2, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Перо Тошев“ – Росоман, Ц.О., ул. „Партизанска“ бр. 2.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3747/92 (661)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3748/92 на регистарска влошка бр. 1-17052-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Страшо Пинџур“, ул. „Димката Ангелов – Габерот“ бр. 3, Кавадарци, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основното училиште „Страшо Пинџур“ ул. „Димката Ангелов – Габерот“ бр. 3, Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3748/92 (662)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3749/92, на регистарска влошка бр. 1-17045-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 168, Ц.О., поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 168, Ц.О.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3749/92 (663)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3750/92, на регистарска влошка бр. 1-17046-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Тошо Велков – Пепето“, Ц.О., Кавадарци, ул. „Нов Белград“ бб, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Тошо Велков – Пепето“, Ц.О., Кавадарци, ул. „Нов Белград“ бб

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3750/92 (664)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3821/92, на регистарска влошка бр. 1-17053-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Основното училиште „Димката Ангелов Габерот“, Ц.О., Кавадарци, поради издвојување од Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Димката Ангелов Габерот“, Ц.О., Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3821/92 (665)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2218/92, на регистарска влошка бр. 1-7942-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет на мало и големо и туристичко посредување „САРА КОМ“, извоз-увоз, ц.о., Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 19/2-3. Дејностите се прошируваат со: 012521, 012522, 012524; 012611, 012612, 012613, 012621, 012622; 012623, 012691, 012699, 012820, 012830.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2218/92 (667)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2336/92, на регистарска влошка бр. 1-16836-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и промет на големо и мало „МИКОС“, експорт-импорт, д.о.о., Скопје, ул. „Марко Крале“ бр. 36-б, а основач е Мирослав Станоевски од Скопје

Дејности: 070111, 070112, 070113; 070114, 070121, 070122; 070123, 070124; 070125; 070126, 070127; 070128, 070129, 070131, 070132; 070140; 070150; 070211; 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250, 070260; 110309; 110909, 080121, 080129; 080190, 110903; 0126, 012612; 012613, 090150, откуп на земјоделски производи, шумски билки и плодови.

Во надворешниот промет дејности се: 070310; 070320, посредување во прометот со стоки и услуги; застапување во прометот со стоки и услуги; малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија, Италија, Австрија, Унгарија и Романија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања. За обврските сторени кон трети лица претпријатието одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување е Мирослав Станоевски, директор, со неограничени овластувања во внатрешно и надворешно-трговскиот промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2336/92 (562)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9582/91, на регистарска влошка бр. 1-16755-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието во приватна сопственост за производство и промет „ТОМА-КОМЕРЦ“, Ц.О., Скопје ул. „Скупи“ бр. 4/2. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 15.XII.1991 година, а основачи се Павлоски Томо и Павлоска Виолета.

Дејности. 050302; 060502; 060602; 070111; 070112, 070113; 070114; 070121; 070122, 070123, 070124, 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211, 070212, 070213; 070211; 070214, 070219; 070221; 070222, 070223, 070224, 070225, 070226; 070229; 070230, 070250; 070260; 070310, 070320, 110949; 012623; 012909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Павлоски Томо, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9582/91 (563)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 630/92, на регистарска влошка бр. 1-16319-0-0-0, го запиша во судскиот регистар „АЛ-МИ“ – Претпријатието за трговија на големи и мало, Д.О.О., извоз-увоз – Скопје, ул. „Коста Новакоски“ бр. 44/1-4. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 21.I.1992 година, а основач е Коста Грозданов од Скопје.

Дејности. 070111; 070112, 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124, 070125; 070126, 070127, 070128; 070129; 070132, 070140; 070150; 070211, 070212, 070213; 070214; 070221, 070222; 070223; 070224; 070225, 070226; 070227; 070229; 070230; 070250, 070260, 070264; 110303; 110309, 110905; 110909.

Претпријатието ќе биде застапувано од основачот Коста Грозданов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 630/92 (546)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2552/92, на регистарска влошка бр. 1-16870-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет „КОМЕС“, експорт-импорт, Д.О.О. – Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 23.

Претпријатието е основано со договор за основање на 4.III.1992 година, а основачи се Оскар Клементиќ и Света Максимовиќ.

Дејности. 070111, 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123, 070124; 070125; 070126, 070127, 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211, 070212; 070213; 070214, 070219; 070221; 070222, 070223; 070224; 070225, 070226; 070229; 070230; 070240; 070250, 070260; 110109; 110309; 110909.

Надворешна трговија. 070310, 070320; застапување на странско лице, продажба на стоки во слободни царински продавници, продажба на стоки од консигнациони складови, посредување, реекспорт.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Света Максимовиќ, директор, без ограничување. Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2552/92 (565)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 759/92, на регистарска влошка бр. 1-16552-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големи и мало, производство, угостителство и туризам „Костал Комерц“, Ц.О., увоз-извоз – Скопје, ул. „Горги Попхристов“ 6/2-11.

Дејности. 07011, 070111; 070112, 070113; 070114, 070121, 070122, 070123; 070124, 070125, 070126, 070127, 070128; 070129; 070131, 070132; 070140; 070150; 07021, 070211, 070212, 070213; 070214; 070219, 07022; 070221; 070222, 070223; 070224, 070225, 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 080190, 080201; 080202; 090160, 090181; 09018, 012310, 012321; 012322; 012323; 012324, 012421, 05030, 050301; 050302, 110404, 110905; 110909; 110304; 070310, 070320.

Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 23.I.1992 година, а основачи се Трипчевски Стојан од Скопје, ул. „Горги Попхристов“ 6/2-11 и Доневиќ Ламбро од Скопје, ул. „Аугуст Цесарец“ 3/3-4.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Трипчевски Стојан е директор на претпријатието без ограничување, како и застапник во внатрешно и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 759/92 (566)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1795/92, на регистарска влошка бр. 1-16575-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното Производно-трговското претпријатието „МАТЕЈ“, ц.о., Скопје, ул. „Пржино“ бр. 24-6.

Основач е Богатиновска Љубинка од Скопје, ул. „Пржино“ бр. 24-6, а претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/92 од 16.II.1992 година.

Дејности. 013072; 013099; 070111; 070114; 070123; 070124; 070126; 070127; 070129; 070132; 070211; 070212; 070213; 070219; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070250, 090179; 110309; 110909.

Надворешна трговија: 070310; 070320; застапување и посредување во

надворешно-трговскиот промет. Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на внатрешно и надворешно-трговски промет е Богатиновска Љубинка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1795/92 (567)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1102/92 на регистарска влошка бр. 1-11239-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет на големо и мало „ТИП-КОМЕРЦ“, Ц.О., Титов Велес, ул. „Алексо Демниев“ 66

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет Андова Билјана, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Петров Стефан, директор, без органичување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1102/92 (569)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10373/91 на регистарска влошка бр. 1-16082-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за промет и услуги „Душан Митрески“ со Ц.О. Скопје, ул. „Вук Караџиќ“ – М. Брод, а основач е Драгиша Митрески

Дејности. 012001, 012201, 012310; 012321, 012322; 013121; 013903; 050100; 07011, 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07021; 070212; 070213, 070214, 070215; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070310; 070320, 080190, 090123; 090129; 090140; 090183; 110302; 110303; 110309; 110404, 110620; 110903; 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара целосно. Директор на претпријатието е Митрески Драгиша, без ограничување. Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски во правниот промет одговара со целокупниот имот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10373/91 (553)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 79/92, на регистарска влошка бр. 1-16034-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатието на големо и мало „Бамка“, увоз-извоз, Ц.О. Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 20/3-8, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/92 од 08.I.1992 година, а основач е Татјана Панчевска.

Дејности. 070112; 070114; 070211; 070213; 070219; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229, 070230, 070260; 070310; 070320; 110309.

Претпријатието во правниот промет се трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Татјана Панчевска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 79/92 (554)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1118/92, на регистарска влошка бр. 1-16197-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Д.О.О. „ГРАДИ-КОМ“ за производство, промет на големо и мало, увоз-извоз – Скопје, ул. „Рузвелтова“ 2/3 А-Скопје.

Дејности. 012612; 012322; 012323; 012324; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 110309; 080190; 080129; 080202; 090131; 090140; 070230; 070310; 070320. Застапување на странски лица во Југославија; работи за посредување за надворешно-трговски промет; увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни земји на СФРЈ: Австрија, Албанија, Грција, Романија, Унгарија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Лице овластено за настапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Душко Николовски.

Целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1118/92 (555)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1896/92, на регистарска влошка бр. 1-16470-0-0-0, го запиша во судскиот регистар. Претпријатието за промет на големо и мало, услуги и производство „15 Јануари“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Железничка“ 66. Скратен назив: ПТУП „15 Јануари“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/92 од 17.III.1992 година, а основач е Горѓевиќска Бранислава.

Дејности. 012612; 012613; 012614; 012621; 012622; 070111; 070112; 070113, 070114, 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128, 070129, 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221, 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240, 070250; 070260; 080190; 090150; 090201.

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет се трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Горѓивеска Браниславка, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1896/92 (556)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10912/91, на регистарска влошка бр 1-15462-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Производно трговско, услужно транспортно претпријатие „ЕВРО ИМПЕКС“, Д.О.О., експорт-импорт – Скопје, ул. „Каирска“ бр 17. Основач на претпријатието е Иван Георгиев, ул. „Радишанска“ бр 25, Скопје. Основачот не одговара за обврските на претпријатието, а ризикот го сноси до висина на вложените средства. Основачот вложува основни средства за почеток на работењето во износ од 15 000,00 денари.

Дејности 011311, 011312, 011313, 011315, 011320, 012321, 012322, 013041, 013400, 013500, 060502, 090129, 090160, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 100303, 110909, 013021, 013022, 013010, 070310, 070320.

Претпријатието го претставува и застапува основачот Иван Георгиев кој е овластен за застапување и во надворешно трговскиот промет. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за преземените обврски одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10912/91 (557)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2067/92, на регистарска влошка бр 1-16730-0-0-0, го запиша во судскиот регистар

Претпријатието за услуги, промет на големо и мало и посредување „ТЕРМОИНВЕСТ“, Ц.О., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр 271/а/23, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр 01/92 од 03.11.1992 година, а основач е Јакимовски Мирче од Скопје.

Дејности 011320, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 110903, 110309, 110303, 110909, 011312, 011313, 011319, 011314, 011413, 011420, 070123, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070260.

Дејности во надворешно трговскиот промет. 070310, 070320

Во свое име и за своја сметка.

Целосна одговорност

Лице овластено за застапување е Јакимовски Мирче, директор, со неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2067/92 (558)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2717/92, на регистарска влошка бр 1-1600-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Акционерското друштво за производство на нафтни деривати Рафинерија на нафта „Скопје“, П.О., Скопје.

Во внатрешен промет се проширува следната дејност 110109;

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2717/92. (559)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 560/92 од 09.11.1992 година на регистарска влошка 1-15851-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основането на трговското услужно производно претпријатие „РАДЕКС-ПРОМЕТ“ ДОО извоз-увоз, Скопје. Седиштето на претпријатието е на ул. „Атвнска“ кула 2, локал 10, Скопје. Основач на претпријатието е Александар Попов од Скопје, ул. „Анкарска“ бр 31/39. Основачот не одговара за обврските на претпријатието, а ризикот го сноси до висина на вложените средства. Основачот вложува основни средства за почетокот на работењето во износ од 26 000,00 динари.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности:

070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070230, 070250, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 090209, 110302, 110303, 110309, 110909, 013021, 013022, 013010, 070310, 070320.

Претпријатието го претставува и застапува основачот Александар Попов кој е овластен за застапување на претпријатието и во надворешно трговскиот промет. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за преземената обврска одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 560/92 (433)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10855/91 од 27.11.1992 година на регистарска влошка – 1-15386-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основането на претпријатие во приватна сопственост со следните податоци. Претпријатие за производство, угостителство, туризам и трговија на големо и мало „ЗЕНИТ КОМЕРЦ“, Ц.О., експорт-импорт – Куманово со седиште на ул. „Ленинова“ 38-а, Куманово.

Дејности 080112, 080119, 080121, 080201, 080202, 012421, 060501, 060502, 113001, 11303, 11304, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070130, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110909.

Дејности на надворешно работење: 07031-070310, 07031-070320; Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10855/91 (576)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 853/92 на регистарска влошка 1-15987-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното Производно трговско услужно претпријатие „КОСМО-ПРОМ“ Д.О.О. Експорт-Импорт ул. „Партизански одреди“ бр 47 Скопје.

Претпријатието е основано со Договор за основање бр 01-01 од 27.1.1992 година, а основач е Бошковиќ Божидар од Скопје.

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011315, 080111, 080112, 080113, 080190, 080202, 110303, 110304, 110309, 110909.

Претпријатието ќе се занимава и со надворешно трговско работење 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Италија, Албанија, Романија, Унгарија, Австрија и Турција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. Бошковиќ Божидар, директор без ограничувања, овластено лице со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 853/92 (577)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 803/92 на регистарска влошка 1-8688-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното Одлука за промена на основач (истапување) од 20.1.1992 година. Од претпријатието истапува основачот Ивановски Гоче.

Основачкиот влог на основачот кој истапува Ивановски Гоче истиот го пренесува на основачот кој останува Алчнев Борислав. Воедно основачот кој останува Алчнев Борислав се именува за директор и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 803/92 (606)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3171/92 на регистарска влошка 1-17580-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното Претпријатие за промет и услуги „УНИГРАНТ“ извоз-увоз, Ц.О., Скопје, ул. „Петар Мануков“ бр 9-6.

ОСНОВАЧ. Дејановска Зорица, со одлука за основање од 16.11.1992 година.

ДЕЈНОСТИ 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 090122, 090131, 090132, 090181, 090209, 110309, 110905, 110909.

Во надворешно трговскиот промет ги врши следните работи 070310, 070320 надворешна трговија со прехранбени производи и непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е основачот Дејановска Зорица, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3171/92 (609)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10434/91 на регистарска влошка 1-17146-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното Претпријатие за трговија на големо и мало и деловни услуги „ЗОТЕКОМЕРЦ“, Ц.О., Скопје, ул. „Радишанска“ згр 17 вл. 1 стан 28 Скопје. Основач на претпријатието е Зотевски Стојче со одлука за основање од 25.11.1991 година.

ДЕЈНОСТИ. 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070250, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070123, 070124, 070132, 110303, 110309, 110620, 110903, 110909.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, а основачот не одговара за обврските на претпријатието.

Директор на претпријатието е Зотевски Стојче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10434/91 (610)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 66/92 од 31 III 1992 година, отвори стечајна постапка кон ПП „Лагово комерц“ од с Лагово која не ја спроведува и истата ја заклучи
Од Окружниот стопански суд во Битола (1038)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 60/92 од 31 III 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Вембра“ од Прилеп, која не ја спроведува и истата ја заклучи
Од Окружниот стопански суд во Битола (1039)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 51/92 од 31 III 1992 година, отвори стечајна постапка кон ПП „Арена“ Прилеп, која не ја спроведува и истата ја заклучува
Од Окружниот стопански суд во Битола (1040)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 63/92 од 31 III 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Мари Маркет“ Прилеп која не ја спроведува и истата ја заклучува
Од Окружниот стопански суд во Битола (1041)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 84/92 од 27 V 1992 година отвори стечајна постапка кон должникот ЗЗ „Бул“ од Охрид

За стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Спирос Тодоровски од Охрид, ул „Васил Главинџов“ 66

Се покануваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања до стечајниот совет со два примероци со докази, таксирани со 100 денари судски такси

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 16 VII 1992 година во 8,30 часот во Окружниот стопански суд во Битола

Се повикуваат должниците должовите кон должникот да ги измират без одлагање

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 4 VI 1992 година

Од Окружниот стопански суд во Битола (1042)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 1254/91 од 27 III 1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за промет на големо „Трок“ – Скопје

За стечаен судија се именува Надница Ранчинович, судија на овој суд

За стечаен управник се определува Стамат Стаматовски од Скопје, ул „Париска“ бр 19-Б тел 258-067. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат должовите без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 7 VII 1992 година во 8,20 часот во соба бр 81 во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1033)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст.бр 142/90 од 15 V 1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник Производно трговско претпријатие „Југоекспорт“ во стечај од Скопје. По правосилноста на решението стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатија во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1034)

Со решението Ст. бр 42/92 од 1 VI 1992 година Окружниот стопански суд во Битола отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Столар“ од Прилеп, која не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1035)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 54/92 од 31. III 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Арена“ – Прилеп, која не ја спроведува и истата ја заклучува
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1036)

Окружниот стопански суд во Битола со решение Ст бр 27/92 од 27 V 1992 година отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Бети“ с Канатларди, која не се спроведува и се заклучува (1037)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 1083/91 од 5 V 1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието „Спрингс“ – Скопје

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија на овој суд
За стечаен управник се определува Владо Атанасовски од Скопје, ул „Рузвелтова“ бр 62-а-1/2, тел 230-715

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намираат должовите кон стечајниот должник без одлагање Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 10 IX 1992 година во 10,40 часот во соба бр 60а во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1055)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 1296/91 од 29 V 1992 година отвори стечајна постапка над Приватното претпријатие „Ваташа пром“ од Кавадарци

За стечаен судија се именува Бранко Орданоски, судија на овој суд

За стечаен управител се определува Киро Грков од Кавадарци, на работа во „МИК“ Кавадарци Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намираат должовите кон стечајниот должник без одлагање Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 3 IX 1992 година, во 9,30 часот во соба бр 81 на овој суд (1023)

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1023)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 79/91 од 16 III 1992 година ја заклучи стечајната постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „Ика комерц“ ДОО Скопје. По правосилноста на ова решение стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатијата во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1024)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 288/92 од 4 III 1992 година отвори стечајна постапка над претпријатието за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени производи „Центар Промет“ – од Скопје

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија на овој суд

За стечаен управник се определува Владо Стефановски од Скопје, ул „Јуриј Гагарин“ бр 37, тел 227-300 Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намираат должовите кон стечајниот должник без одлагање Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 3.IX 1992 година во 8,20 ч во соба бр 81 на овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1025)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на овој суд Ст бр 607/91 од 8 V 1992 година ја заклучи стечајната постапка над Градежно занаетчиската задруга „Хит Градба“ од Скопје По правосилноста на ова решение, стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатија во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1026)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 137/90 од 21 IV 1992 година ја заклучи стечајната постапка над Градежно занаетчиската задруга „Сјај“ од Скопје По правосилноста на решението стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатија во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1030)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 958/91 од 9 IV 1992 г отвори стечајна постапка над ЗК „Прогрес“ – Дебар

За стечаен судија се именува судија Мирјана Немет
За стечаен управник се определува Мунир Целили од Дебар. ул Атанас Илчи бр 71/12, тел 096/81-157

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во

„Службен весник на Република Македонија“ при стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 1 IX 1992 година во 12.00 часот во соба бр 60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1032)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст бр 195/91 од 10 VI.1992 година, е заклучена стечајната постапка над 33 „Могила“ с. Секирник.

По правосилноста на решението 33 „Могила“ с. Секирник се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип (1043)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст бр 19/90 од 11.VI.1992 година е заклучена стечајната постапка над 33 „Иловчанка“ с. Иловица.

По правосилноста на решението 33 „Иловчанка“ с. Иловица се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд во Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип (1044)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ЕМЗ „Искра“ – Струмица ја заклучува. По правосилноста на решението Ст бр. 22/91 од 25 VI 1992 година, ЕМЗ „Искра“ – Струмица се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (1045)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучува стечајната постапка на 33 „Беласица“ с. Костурино; Струмица. По правосилноста на решението Ст бр 29/90 од 25 V 1992 година 33 „Беласица“ с. Костурино се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (1046)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучува стечајната постапка над 33 „Златна Котлина“ с. Еднокуево. По правосилноста на решението Ст.бр. 17/90 од 25.V 1992 година ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип (1047)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст бр. 56/92 од 18 VI.1992 година е заклучена стечајната постапка на СЗ „Разностан“ Струмица.

По правосилноста на решението СЗ „Разностан“ Струмица се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип (1048)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Л.бр 25/92 од 15 V.1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „АЛИС – ИНТЕРНЕЈШН“ Д.О.О. експорт импорт од Скопје, по правосилноста на решението ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1027)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 2/92 од 11 III 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над Трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, домашен и меѓународен транспорт „Ертранс“ од Скопје. По правосилноста на решението ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1028)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Л.бр 23/92 од 15 V 1992 година, ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „Јанкомери“ експорт-импорт од Скопје. По правосилноста на решението ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1029)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Л.бр 74/90 од 31 XII 1991 година ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието за проектирање, градежни работи и промет на големо „Макинтеграл“ П.О. од Скопје. По правосилноста на решението ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1031)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Патна исправа бр. МБ 156465/84, издадена од УВР – Скопје на име Мафија Рамадани, ул. „Црногорска“ бр 61-а, Скопје (1746)
 Патна исправа бр. МБ 835173/90, издадена од УВР Скопје на име Санне Рамадани, ул. „Црногорска“ бр. 61-а, Скопје (1747)
 Патна исправа бр. МБ 835379/90, издадена од УВР – Скопје на име Садика Синани, ул. „Црногорска“ бр. 61-а, Скопје (1748)
 Чекови од бр. 535317 до 535326, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Андон Карандовски, Скопје (1750)
 Чековна картичка бр. 41924/49 и чекови од бр. 496271 до 496287, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Аврам Илев, Скопје (1751)
 Решение У.пр бр. 12-11580 од 3.I 1992 година, на име Исмет Мусли, Скопје (1752)
 Патна исправа бр. МБ 620187/88 година, издадено од УВР – Дебар на име Едип Кормети, ул. „Павле Циковски“ бр 20 Дебар (1753)
 Патна исправа бр. МБ 321718 на име Ѓорев Тони, ул. „Благој Давков“ бр 1, нас. Глишиќ, Кавадарци (1754)
 Патна исправа на име Мезини Абдула, ул. „113“ бр 16, Тетово (1755)
 Патна исправа бр. МБ 115355 на име Амет Идризи, с. М. Речица, Тетово (1756)
 Патна исправа бр. МБ 775388 од 23 III 1990 година, издадена од УВР – Кичево на име Нуредин Илир, ул. „Прилепска“ бр. 5, Кичево. (1757)
 Патна исправа бр. МБ 574027/88 година издадена од УВР – Кичево на име Нуредин Љуан, ул. „Прилепска“ бр. 5, Кичево (1758)
 Патна исправа бр. МБ 730099/89 година, издадена од УВР – Струмица на име Стојанова Валентина ул. „Крсте Мисирков“ бр 5, Струмица (1758)
 Патна исправа бр. МБ 791218/90 издадена од УВР – Струмица на име Танчева Сузана, с. Мокриево бр 24, Струмица. (1760)
 Чековна картичка бр. 73156-96 и чекови од бр. 653367 до 653376, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Виолета Андреевска – Скопје (1761)

ОБЈАВА

Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 до 8 и точките 10 и 11 од Законот за сметководство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90) кој се применува како републички пропис, Републичкиот завод за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ
НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ
НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1992
ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во мај 1992 година во однос на април 1992 година е 0.597.

2. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на мај 1992 година е 10.522.

3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на производители на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на мај 1992 година е 0.642.

4. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во мај 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 29.690.

5. Месечниот коефициент на порастот на цените на мало во мај 1992 година во однос на април 1992 година е 0.724.

6. Коефициентот на порастот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на мај 1992 година е 7.274.

7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на мало од почетокот на годината до крајот на мај 1992 година е 0.541.

8. Коефициентот на порастот на цените на мало во мај 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 19.013.

9. Коефициентот на порастот на трошоците на животот во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на мај 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 5.492.

Директор
на Републичкиот
завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

758	Одлука за определување на цената на моторните бензини и дизел горивото што го користат странските правни и физички лица	669	793	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Стив Наумов“ – Битола	689
759	Одлука за усогласување на висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини	669	794	Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на Центарот за современа ликовна уметност во Прилеп	689
760	Одлука за основање на Меѓународен прес-центар за работа на странски новинари во Република Македонија	669	795	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Мирче Ацев“ с. Бач	689
761	Одлука за давање на согласност за доделување на градежно земјиште со непосредна спогодба	670	796	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Центарот за социјална работа во Гевгелија	690
762	Одлука за давање на согласност за доделување на градежно земјиште со непосредна спогодба	670	797	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Техничко-технолошкиот училиштен центар „Никола Карев“ – Струмица	690
763	Одлука за утврден општ интерес за изградба на водостопански објект-земјен наводнителен канал	670	798	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УСО „Јане Сандански“ – Струмица	690
763	Одлука за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на бензинска пумпа и сервис за поправка на возила на магистралниот пат М.26 Скопје–Охрид, делница Извор–Ботун, лево на км. 145+800, на подрачјето на општина Охрид	670	799	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците во Центарот за социјална работа во Куманово	690
764	Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на Република Македонија	671	800	Правилник за утврдување на цената на услугите за престој на деца во детските одморалишта – лето 1992 година	690
765	Целовник за работа на Владата на Република Македонија (Пречистен текст)	671	801	Одлука за висината на надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството	691
766	Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодавен орган на ЦОУ „Лирџа“ с. Србица – Кичево	683	802	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 222/91 од 3 јуни 1992 година	692
			803	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 56/91 од 13 мај 1992 година	693